

CEMENTARNICA "USJE" AD-SKOPJE

**Annual report, Separate Statutory Financial
Statements and Annual Account for the year
ended 31 December 2016**

CEMENTARNICA "USJE" AD-SKOPJE

Annual report for the year ended
31 December 2016



CEMENTARNICA "USJE" AD - SKOPJE

ANNUAL REPORT 2016



Skopje, February 2017

CONTENTS

- 1. General Comments**
- 2. Sales Performances**
- 3. Operations**
- 4. Health & Safety**
- 5. Corporate Social Responsibility**
- 6. Environmental**
- 7. Other information**

1. GENERAL

Cementarnica "Usje" A.D. - Skopje (the "Company" or "Usje") is incorporated in the Republic of Macedonia with the registered address at Boris Trajkovski 94, Skopje.

The Company's main activity is production and trade of cement, masonry cement, ready mix concrete, clinker and other related products.

2. SALES PERFORMANCE

Cement

Despite the political crisis in the country, the construction sector remained strong driver of the country GDP. Unexpectedly the domestic cement consumption increased by about 15% versus last year, mainly due to the increase in residential and commercial construction. Additionally, the fully operational sales point in Ohrid, helped Usje's sales grow by app. 25%.

The significant price decrease of app. 9% on the domestic market was compensated by the increased sales volumes, which resulted in increased revenues by 13.5%.

Regarding exports, Usje benefited from the strong growth of the Kosovo market, achieving increased cement sales of app. 27% with moderate price drop of app. 4%. Overall, the revenues from cement export were increased by 22%. Additionally, Usje exported app. 45k tons of clinker.

Despite the adverse pricing environment in all markets, flexible sales policy, fast response to the market, export of clinker, decreased variable costs, as well as favorable solid fuel prices, have led to achievement of higher EBITDA of app. 57% versus budget figures. The EBITDA in 2016 was increased by app. 12% versus 2015, not considering the divestment activities in 2015.

Vertical Integration

Ready Mixed Concrete ("RMC") sales this year decreased for 19% compared to the previous year, however they are 31% higher than the budgeted figures. Profitability was maintained on solid level supported by reduction in fixed costs, which compared to previous year decreased by about 10%.

Third party aggregates sales over-performed by app. 87% compared to the previous year and app. 49% compared to budgeted figures. This year production of limestone achieved a new record reaching 603 k tons. Similar to the RMC operations, fixed costs of the aggregates activity were lessened by about 29% in comparison to previous year.

3. OPERATIONS

Operation of both kilns in 2016 followed the demand pattern focusing on optimization of stocks and working capital through the year. During 2016 rotary kiln no.3 operated with utilization factor of about 69%, while kiln no.4 with utilization factor of about 75%. Cement mills operated with overall utilization factor of about 31%.

Due to the steep excise duty imposed on pet coke and having completed the required capital expenditure, Usje successfully made a full fuel switch (100%) from pet coke to coal.

To address market requirements two new cement types were developed and certified with the plan to be introduced at the beginning of the following year.

4. HEALTH & SAFETY

Unabated efforts for improvement of the H&S performance and culture continued over the entire year with the same tempo, in particular taking into account the fact that almost 100 new colleagues have recently joined Usje.

This year particular emphasis was placed across the Group in the promotion of LOTOTO procedure for safe interventions on machinery and equipment.

Safety systems in solid fuel preparation units were further upgraded through the installation of the new CO₂ fire suppression system, introduction of KIDDE system and usage of ATEX vacuum cleaner.

Traffic safety was improved through the Project for Internal Traffic Regulation. To segregate pedestrians from vehicles, new pathways were constructed and physical barriers were placed on the streets located within Usje's premises.

Safety performance and awareness of Usje's contractors was high in Usje's priority list. With the active engagement of the Company's personnel contractors proactively participated on Wednesday trainings while their implementation of Safety Work Permits was very encouraging.

Active participation of all employees was manifested through incident reporting and safety audits systems. Outcomes from the two reporting systems "Safety Incidents Investigation" and "Safety Audits" were 675 corrective measures. In total 475 (70%) were applied by the end of the year.

Nevertheless, in the first semester three LTI's occurred involving our workers. This further alarmed the organization and led to intensification of our people efforts. During the second semester, no injuries occurred (6 months without LTI).

Overall, our employees received 4513 hours of trainings on various topics (15.43 h/employee), while contractors got additional 832 hours (4.28 h/employee).

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Stakeholder engagement process, including our employees, suppliers, business partners and institutions, as well as the local and wider community remained our focus in 2016 through various initiatives and disseminating best practices.

Stakeholder Engagement – Expert Forum

The production of high quality cement is not our only goal; we are also committed to raising awareness in the society about the vital importance of the quality of construction materials used in the construction of buildings and with special emphasis on the seismic resistant construction. For this purpose, USJE together with the Faculty of Civil Engineering, Institute for Testing Materials (ZIM), the Institute for earthquake engineering and engineering seismology (IZIIS) organized an Expert Forum that was held in November 2016. All participants in the forum concluded that the biggest impact on the quality of construction, as one of the most significant segments for seismic safety of buildings, is the quality of the construction materials.

Stakeholder Engagement Forum & Communication on Progress - UN Global Compact: CSR & Sustainability Report

Pursuing our endeavor to further strengthen our engagement with all our stakeholders through open communication and dialogue, in September 2016 USJE organized a stakeholder engagement forum. Prior to holding the forum USJE's 2015 CSR & Sustainability Report was disseminated more than 100 representatives from our stakeholder groups, including the local community, customers, contractors and suppliers, other businesses, as well as competent persons from the

Ministry for environmental protection and physical planning, NGO's, academia, etc. The forum enabled all participants to discuss and provide feedback regarding the data and targets published in this report.

Collaborative Projects for Community Development Support

Following our strategic determination for building strong local partnerships and responding to the needs of our community and the society at large, in 2016 the Company continued the collaborative action programs. These amongst other included the Skills for Jobs Project for practical training of students from technical high schools of mechanical and electrical vocation aimed at increasing the employability of high school graduates; the "Partnering with Schools"; partnerships with NGO's, environmental and other CSR-related organizations with different projects, including UNGC Local Network; Let's Do It Macedonia, etc.

Supporting Youth

Following TITAN Group commitment to the European Pact for Youth, USJE launched a program to boost youth employment. The European Pact4Youth is an engagement between business leaders and the EU aimed at improving education and job prospects for young people. USJE has a very long tradition in collaborating with society and positively influencing the conditions that affect our stakeholders. In addition to the already established initiatives benefiting young people, in 2016 a particular focus was placed on developing young people through our internship program. Within this program, USJE engaged 5 young engineers and students from the final years of technical faculty for training and development in the field of health and safety at work. Our commitment through the European Pact for Youth is to develop and consolidate partnerships in support of youth employability.

TITAN Leadership Platform

Engagement with our employees was our top priority this year as well. Communication Day with all employees was organized where the top management presented the business performance and results of TITAN Group and USJE as well as their future strategies and plans. As part of our focus on continuous improvement, TITAN designed and launched a new leadership platform "Leading the TITAN Way." The platform describes the fundamentals of good leadership within the Group and helps our people to demonstrate the ethos at the core of our culture, based on their personal integrity and authenticity. In 2016 the platform was shared and discussed with our top managers at engagement events, followed by its communication by the managers with their own teams and eventually to all employees.

People development

Our goal is to promote life-long learning among our people by enhancing their professional skills and competencies in order to more easily deal with local and global challenges. We continued to implement training programs focused on improving management capabilities for living our values. Our strong commitment for people development was achieved with organizing of 15.000 training hours that were 100% dedicated to our people (average 50 training hours per individual).

6. ENVIRONMENTAL

Usje, as a part of TITAN Group, is committed to sustainable development and continuous improvement of its environmental footprint. Genuine interest for the environment and general community is not an issue of goodwill, but part of all our activities. Usje's vision is causing less harm by mitigating the adverse impacts resulting from the operation and making more good with an active contribution to the significant local and international initiatives.

In this context, some of the projects realized in the course of 2016 are listed below:

Green Belt

Within the project Green Belt, in the year 2016, a total of 10.297 seedlings were planted, out of which 9.097 were planted at the final benches of the quarries, whereas the remaining 1.200 seedlings were planted within USJE's premises.

Additionally, approximately 3.000m² of the private parking for trucks owned by Usje was converted into green area. The creation of new green areas contributes to minimizing fugitive dust and improving the working area. In 2016 additional 6.250 m² new efficient irrigation systems were placed on a green area within the factory and marl surface quarry and the irrigation network was renewed with sprinklers in the area of approximately 15.000m².

Study on Noise minimization

The production of cement, as most other industrial activities, and as a result of the rotating parts of equipment, transport of materials, etc, causes noise.

The measured noise levels along the factory and quarries do not exceed the stipulated permissible limits. Despite this, as a socially responsible company, Usje in cooperation with the Faculty of Natural and Technical Sciences in Stip in 2013 have prepared a Study for control of noise levels with Action Plan for further Noise minimization in Usje's vicinity.

According to this study, the realization of planned activities continued in 2016 with an emphasis on placement of fan silencers located in open areas in the higher places within the factory and additionally according to the needs, their enclosure with acoustic panels.

In 2016, follow up of the Study for reducing the impact of the noise was prepared, that will show the achievements in reducing noise from existing investments, and additionally will target to further development and update the Action Plan for Noise minimization.

Reduction of NOx Emissions

In April 2014 Usje introduced new technology and installed additional equipment for reduction of emissions of nitrogen oxides (NOx). As a method for reducing the emissions of nitrogen oxides, the so-called selective non-catalytic reduction (SNCR) was chosen. A 40% urea solution is used as a reducing agent.

In 2016, the system for reduction of emissions of nitrogen oxides (SNCR) was optimized which resulted in reduction of the specific emissions of nitrogen oxides for 13% in comparison to the previous year.

Reducing the Emissions of Fugitive Dust

For reducing the emissions of fugitive dust many activities have been realized, such as:

- Using of the de-dusting system (Disap) for the vertical mill for solid fuel.
- Improved sealing and installed new wipers of conveyor belts in the plant for preparation of raw meal no. 3.
- In cement mill no.4 modification of the transfer station for clinker was made by changing the design of transfer station and installing side wipers. This change improved tidiness around transporters and reduced the leaking of materials, which minimize the possibility of fugitive dust emission.
- The existing filter at silo for grained solid fuels was replaced with new modern bunker type of de-dusting filter (ATEX design).

- The systems for de-dusting of silos 8-10 for bulk cement were improved.
- The atmospheric water network in the plant was also improved.
- New access road for unloading fly ash was constructed.
- Reconstruction of existing chutes for clinker B, and develop plan for changing in 2017.
- In the aggregates warehouse, covers were installed on the sieves, the de-dusting system has been cleaned, and the existing filters were serviced.
- The access roads within the factory were renewed - continuous activity.
- Creating a green belt around the plant and quarries.

7. OTHER INFORMATION

Usje's Management is firmly committed to the continuing integration of the rules and practices into the Company's operations, which promote transparency, responsibility, reliability, sustainable development and corporate social responsibility in every aspect and field of activity of the Company and its entire network of relationships with shareholders, employees, customers, suppliers, contractors and the society. Respectively, Usje discloses the following information:

1. Usje has two executive members of the Board of Directors ("BoD"), and that is - the Chief Executive Director ("CED") and Executive Director, and 5 non-executive members from which 2 are independent.
2. The CED and the Executive Director are not receiving any earnings based on their membership in the BoD. They have a regular working relation (employment) at the position CED and Head of Legal Section and their earnings are based on that. The total income (salaries, other contributions, bonuses, insurance and other receipts) of the executive members of the BoD and of the other members of the key personnel of the Company in 2016 is in amount of 93.039 thousand denars. None of the 5 non-executive members have earnings based on their membership in the BoD.
3. On 16 May 2016, the General Assemble brought a Decision for distribution of dividend for the year ended 2015 in accordance with the Trades Company Law. The dividend declared was in amount of MKD 1,107,272 thousand which consists of 1,090,945 thousand denars profit from 2015 and 16,327 thousand denars unused reinvested profit from 2014. The remaining profit from 2015 in amount of 172,594 thousand denars was reinvested in order to benefit from the new tax incentives available for such activities.
4. The sources of the Company's assets are its operating cash flow.
5. The financial results for 2016 are an integral part of the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2016.
6. Consequently, to the previous, a financial risk management policy was explained in detail in the Note 18 to the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2016.
7. Concerning the major transactions and transactions with the interested parties, during 2016 no major transactions were realized and transactions with the interested parties are realized in the ordinary course of the business of the Company (Note 17 to the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2016).

8. Usje shares the Titan Group's CSR Vision and CSR Policy, to "conduct its business in an ethical and socially responsible manner doing less harm and endeavoring to do more good."

The CSR Committee of the Company chaired by the Company Chief Executive Director continues its active engagement and it held four general meetings in the course of the year, as planned.

This year, based on the Company's Sustainability Strategy, the CSR Committee has assessed materiality issues for the Company sustainability according to the UN Sustainable Development Goals 2030.

Effective risk management throughout our value chain is critical to meeting our strategic aims and achieving long-term sustainable development. We manage our risks proactively which allows us to respond and adapt to new dynamics in our business environment. Having expanded the scope of our risk assessment processes, the new TITAN Group policies, including Human Rights Policy, Anti-Bribery and Corruption Policy, Sanctions Policy and Competition Law Compliance Policy are in the process of implementation.

Internal audit (IA) function in USJE is a separate department, supervised and supported by the Group Internal Audit (SEE & Turkey IA Department). The primary objective of the IA is to provide the BoD with an independent and objective opinion concerning risk management, internal controls and corporate governance systems, through assessment of their effectiveness in achieving the Company's business objectives.

Consistent with the IA Annual plan, throughout 2016 two operational and one compliance audit were performed in USJE. Moreover, at the request of the USJE's GM, two audit control projects were executed and relevant periodic reports issued.

Based on the aforementioned, the IA reached a conclusion that in general, the internal control frameworks of the relevant audited functions are well designed in order to appropriately manage underlying risks and to ensure compliance with the statutory and internal framework in force.

Our Code of Conduct clearly prohibits giving and receiving bribes, while as signatories of the Global Compact we are fully committed to join national and other programs aiming at eliminating bribery and corruption. Moreover, Titan's Procurement Code of Conduct (www.titan.gr, www.usje.com.mk) issued in 2008 is stating what the company policy and commitments are towards its suppliers, and clearly states the contractual obligations of the suppliers including the obligation to abstain from any action that could be interpreted as an act of bribery, corruption and fraud. No verifiable cases of non-compliance and breaches to our bribery policy have been reported in 2016.

Konstantinos Derdemezis

President of the Board of Directors



CEMENTARNICA “USJE” AD - SKOPJE

Separate Statutory Financial Statements

31 December 2016

Contents

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT.....	2
SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME.....	4
SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	5
SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS.....	6
SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY	7
1. Corporate information	8
2.1 Basis of preparation.....	8
2.2 Summary of significant accounting policies	9
2.3 Critical accounting estimates and judgments	21
3. Revenue and expenses.....	23
4. Income tax expense	28
5. Earnings per share (EPS).....	29
6. Property, plant and equipment.....	29
7. Investment property.....	30
8. Exploration and evaluation assets	32
9. Inventories	33
10. Trade and other receivables.....	33
11. Cash and cash receivables	34
12. Share capital	34
13. Other reserves.....	35
14. Provision for retirement benefits.....	35
15. Trade and other payables.....	38
16. Contingences and Commitments	39
17. Related party transactions	40
18. Financial risk management objectives and policies	43
19. Events after the reporting period	46

GENERAL INFORMATION

Chief Executive Director

Boris Hrisafov

Registered office

Boris Trajkovski 94
1000 Skopje

Solicitors

Lawyer Office Polenak - external lawyer
Lawyer Office Dimitrov - external lawyer

Bankers

Komercijalna Banka AD - Skopje
Stopanska Banka AD - Skopje
NLB Banka AD - Skopje
Silk Road Bank AD - Skopje
Ohridska Banka AD - Skopje
ProKredit Banka AD - Skopje
Sparkase Banka Makedonija AD - Skopje
Halkbanka AD - Skopje

Auditors

PricewaterhouseCoopers Revizija DOO - Skopje
Bul. 8 September 16, Hyperium Business Center, 2nd floor,
1000 Skopje
Republic of Macedonia



Independent auditor's report

To the Board of Directors and Shareholders of Cementarnica USje AD - Skopje

We have audited the accompanying separate financial statements of Cementarnica AD – Skopje (the “Company”), which comprise the separate statement of financial position as of 31 December 2016 and the separate statement of comprehensive income, separate statements of changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with accounting standards applicable in Republic of Macedonia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing applicable in Republic of Macedonia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion


In our opinion, the accompanying separate financial statements presents fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2016, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting standards applicable in Republic of Macedonia.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements


Annual Report prepared by the Management in accordance with the requirement of the Company Law, article 384.

Management is responsible for the preparation of the Separate Annual Accounts and Annual Report of the Company, which were approved by the Board of Directors of the Company on 24 February 2017.

As required by the Audit Law, we report that the historical information presented in the Annual Report prepared by the Management of the Company in accordance with article 384 of the Company Law is consistent in all material respects with the financial information presented in the Separate Annual Accounts and audited Separate Financial Statements of the Company, as of and for the year ended 31 December 2016.


Ljube Gjorgjievski
General Manager




Ljube Gjorgjievski
Certified Auditor

PricewaterhouseCoopers REVIZIJA DOO - Skopje

20 April 2017
Skopje

SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2016

	Notes	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Sales	3a	4,003,254	3,823,200
Other revenue	3b	103,164	116,071
Cost of sales	3c	(2,522,764)	(2,548,749)
Gross profit		1,583,654	1,390,522
Other operating income	3d	63,799	307,075
Other operating expenses	3e	(121,232)	(85,213)
Selling and marketing expenses	3f	(33,979)	(26,312)
Administrative expenses	3g	(177,851)	(182,997)
Operating profit		1,314,391	1,403,075
Finance income		14,675	9,241
Finance costs		(2,644)	(17,780)
Net finance income	3h	12,031	(8,539)
Profit before tax		1,326,422	1,394,536
Income tax expense	4	(125,057)	(130,998)
Profit for the year		1,201,365	1,263,538
Earnings per share information:			
Basic, profit for the period attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent	5	2.13	2.24
Net profit for the period attributable to:			
Equity holder of the ultimate parent		1,139,375	1,198,339
Non- controlling interest		61,990	65,199
		1,201,365	1,263,538
Other comprehensive income			
<i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:</i>			
Investment Property revaluation surplus	7	35,468	-
Total comprehensive income for the year		1,236,833	1,263,538
Earnings per share information:			
Basic, total comprehensive income for the year attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent	5	2.19	2.24
Total Comprehensive income for the period attributable to:			
Equity holder of the ultimate parent		1,173,012	1,198,339
Non - controlling interest		63,821	65,199
		1,236,833	1,263,538

SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
at 31 December 2016

		2016	2015
	Notes	MKD '000	MKD '000
ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	6	2,179,433	2,174,937
Investment properties	7	166,349	123,919
Investment in subsidiary		157	157
Exploration and evaluation assets	8	19,352	19,352
		2,365,291	2,318,365
Current assets			
Inventories	9	665,543	615,688
Trade and other receivables	10	369,677	418,637
Short term loan		10	10
Income tax receivable		8,934	22,335
Cash and short term deposits	11	863,995	798,435
		1,908,159	1,855,105
TOTAL ASSETS		4,273,450	4,173,470
EQUITY AND LIABILITIES			
Capital and reserves			
Share capital	12	1,747,730	1,747,730
Retained earnings		1,201,365	1,263,538
Other reserves	13	538,148	502,680
Reinvested profit		308,760	152,494
		3,796,003	3,666,442
Non-current liabilities			
Provision for retirement benefits	14	54,198	57,148
Provision for rehabilitation of quarries		12,693	15,006
		66,891	72,154
Current liabilities			
Trade and other payables	15	384,704	413,877
Provision for unused holidays		9,865	-
Current portion of retirement benefit obligations	14	4,830	6,856
Income tax payable		10,916	13,910
Dividend payable		241	231
		410,556	434,874
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		4,273,450	4,173,470

Authorized on behalf of the Board of Directors on 24 February 2017:

Hrisafov Boris

Chief Executive Director

Olivera Vasilkovska

Finance Manager

The accompanying notes from 8 to 46 are an integral part of these financial statements

SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended 31 December 2016

	Notes	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Cash flows from operating activities			
Profit before income taxes		1,326,422	1,394,536
<i>Adjustments for:</i>			
(Gain) on disposal of property, plant and equipment		(1,149)	(67)
Depreciation of PPE and investment properties		173,993	196,194
Actuarial (gain)/losses, net		1,430	10,062
Interest income		(7,070)	(6,835)
Provision for obsolete inventory		9,998	10,921
Shortage of goods in the warehouse		9,865	-
Fair value (gain)/losses, net		(6,275)	192
Interest expense and bank charges		2,644	5,308
Income from dividend		-	(2,406)
Write off trade receivables		-	853
NBV of disposed and written off PPE		39	140
Income from sale of participation of subsidiaries		-	(113,872)
Income from sold PPE		-	(159,655)
Operating profit before working capital changes		1,509,897	1,335,371
(Increase) / Decrease in trade and other receivables		48,959	(49,224)
Decrease / (Increase) in inventories		(59,852)	25,379
Increase / (Decrease) / in trade and other payables		(38,213)	71,000
Cash generated from operations		1,460,791	1,382,526
Interest expense and bank charges paid		(2,644)	(5,308)
Income tax paid		(114,140)	(302,443)
Net cash flows generated from operations		1,344,007	1,074,775
Cash flows from investing activities			
Purchase of property, plant and equipment		(179,289)	(308,943)
Expenditures for exploration and evaluation assets		-	(3,265)
Proceeds from sale of property, plant and equipment		1,034	217,585
Proceeds from sale of participation in subsidiaries		-	430,942
Dividend received		-	2,406
Interest income received		7,070	6,835
Loan to associate		-	(10)
Net cash flows generated (used in) investing activities		(171,185)	345,550
Cash flows from financing activities			
Dividends paid to group shareholders		(1,050,086)	(1,403,501)
Dividends paid to minority shareholders		(57,176)	(78,712)
Net cash flows (used) in financing activities		(1,107,262)	(1,482,213)
Net increase in cash and cash equivalents		65,560	(61,888)
Cash and cash equivalents at 1 January		798,435	860,323
Cash and cash equivalents at 31 December	11	863,995	798,435

SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31 December 2016

	<i>Share capital</i>	<i>Retained earnings</i>	<i>Other Reserves (Note 13)</i>	<i>Reinvested profit</i>	<i>Total</i>
	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>
At 1 January 2016	1,747,730	1,263,538	502,680	152,494	3,666,442
Profit for the year	-	1,201,365	-	-	1,201,365
Other comprehensive income (See note 7)	-	-	35,468	-	35,468
Total comprehensive income	-	1,201,365	35,468	-	1,236,833
Dividends, net	-	(1,107,272)	-	-	(1,107,272)
Transfer to retained earnings	-	16,328	-	(16,328)	-
Reinvested profit	-	(172,594)	-	172,594	-
At 31 December 2016	1,747,730	1,201,365	538,148	308,760	3,796,003

On 16 May 2016, the General Assemble brought a Decision for distribution of dividend for the year ended 2015 in accordance with the Company Law. The dividend declared was in amount of MKD 1,107,272 thousand which consists of MKD 1,090,945 thousand profit from 2015 and MKD 16,327 thousand unused reinvested profit from 2014. The remaining profit from 2015 in amount of MKD 172,594 thousand was reinvested in order to benefit from the new tax incentives available for such activities.

For the year ended 31 December 2015

	<i>Share capital</i>	<i>Retained earnings</i>	<i>Other Reserves (Note 13)</i>	<i>Reinvested profit</i>	<i>Total</i>
	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>
At 1 January 2015	1,747,730	1,457,578	677,529	-	3,882,837
Profit for the year	-	1,263,538	-	-	1,263,538
Other comprehensive income (See note 7)	-	-	-	-	-
Total comprehensive income	-	1,263,538	-	-	1,263,538
Dividends, net	-	(1,479,933)	-	-	(1,479,933)
Transfer to retained earnings	-	174,849	(174,849)	-	-
Reinvested profit	-	(152,494)	-	152,494	-
At 31 December 2015	1,747,730	1,263,538	502,680	152,494	3,666,442

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

1. Corporate information

Cementarnica “Usje” A.D. - Skopje (“the Company”) is incorporated in the Republic of Macedonia with the registered address at Boris Trajkovski 94, Skopje.

The Company’s main activity is production and trade with cement, masonry cement, ready mix concrete, clinker and other related products. The main activity of the subsidiary in Bulgaria is support services for sale of cement on Bulgarian market.

The Company is controlled by Titan Cement Netherlands B.V. registered in Netherlands, which has 94.84% shareholding in the Company. The Company’s ultimate parent is Titan Cement Company S.A. - Greece.

Officially starting from 1 July 2013, Cementarnica “Usje” A.D. - Skopje has become a listed company on the Macedonian Stock Exchange (under the sub-segment for mandatory listing). In order not to be created a false picture on the Stock Exchange, the listed companies has continuing obligations to publish all price sensitive information, information necessary for evaluating the current company’s condition.

The number of employees as of 31 December 2016 was 284 (31 December 2015: 294).

The Company financial statements for the year ended 31 December 2016 have been approved for issue by the Board of Directors on 24 February 2017.

2.1 Basis of preparation

The separate financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Company (Official Gazette of Republic of Macedonia 28/04 with amendments 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 and 61/2016) and Accounting Principles applicable in the Republic of Macedonia (“Macedonian GAAP”), which are in accordance to the new Rulebook of Accounting published on 29 December 2009 (Official Gazette of Republic of Macedonia 159/09 and 164/10) effective from 1 January 2010. This Rulebook comprise the basic text of IFRS's including SIC's and IFRIC's as issued by IASB at 1 January 2009.

In the period as of 31 December 2009 applicable standards were the International Accounting Standards published in Official Gazette of Republic of Macedonia which comprise the following:

- The revisions of International Accounting Standards, IAS 1 to IAS 39 were published on 30 December 2004, previously effective as of 5 November 1999. The effective date for all revised standards is January 1, 2005. In addition, International Accounting Standards, IAS 40 and IAS 41 were published with the effective date 1 January 2005.
- On 10 February 2005 International Financial Reporting Standard 1 was published. The effective date was set to 17 February 2005.
- On 29 December 2005 International Financial Reporting Standards, IFRS 2 to IFRS 7 were published. The effective date was set to 30 December 2005.

IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13, IFRS 15, IFRS 16, IFRIC 18, IFRIC 19, IFRIC 20 and IFRIC 21 are not included in the Rule Book for Accounting and are not applied by the Company.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.1 Basis of preparation (continued)

The Company's financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the investment property that have been measured at fair value. The Company's financial statements are presented in Macedonian Denars (“MKD”) and all values are rounded to the nearest thousands ('000) except when otherwise indicated.

The Company as of 31 December 2016 has one foreign subsidiary, TROJAN CEM EOOD, Bulgaria with 100% holding. Furthermore, on 28 July 2015, the Company has opened a new warehouse in the village of Orovnik (near Ohrid) for strategic presence of its products in the South Western part of the country.

These are Separate Financial statements of the Company in which subsidiary is accounted at cost less any impairment in value.

2.2 Summary of significant accounting policies

a. Investment in subsidiary

Subsidiaries are all entities over which the Company has the power to govern the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The cost of an acquisition is measured as the fair value of assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition. In the stand alone financial statements of the Company, investment in subsidiaries is presented at cost less any impairment in value. Distributions received in excess of accumulated profits from the investor are regarded as a recovery of investment and are recognized as a reduction of the cost of the investment.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**b. Operating segments**

Operating segments are components that engage in business activities that may earn revenues or incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by the Management and for which discrete financial information is available. The Management is the person or group of persons who allocates resources and assesses the performance for the entity.

In the Company, the above described functions of the Management are performed by Board of the Directors of the the Company. The internal reporting within the Company presented to the Board of Directors is on a Company level and as one operating segment. The decisions brought by the Board of Directors are based on received reports presented as one operating segment.

c. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are recorded, on initial recognition in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. Monetary items of assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency spot rate of exchange ruling at the reporting date. All differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded in the period are recognised as income or expense for the period in which they arise.

The exchange rates used for translation at 31st December 2016 and 31st December 2015 were as follows:

Exchange rate:	31 December 2016	31 December 2015
	MKD	MKD
EUR	61,48	61.59
USD	58,33	56.37

d. Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated as follows:

- those assets acquired up to 31 December 1998, the revaluation under the previous GAAP at the date of transition of the Company to IFRS (1 January 2004) was accepted as deemed cost since the revaluation was broadly comparable to depreciated cost under IFRS adjusted to reflect changes in general price index.
- those assets acquired after 31 December 1998 are stated at historical cost, net of accumulated depreciation and / or accumulated impairment loss, if any.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS**At 31 December 2016****2.2 Summary of significant accounting policies (continued)****d. Property, plant and equipment (continued)**

Additions are recorded at cost. Cost represents the prices by suppliers together with all costs incurred in bringing new property, plant and equipment into use.

Items of property, plant and equipment that are retired or otherwise disposed of are eliminated from the statement of financial position, along with the corresponding accumulated depreciation. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in the profit or loss.

Depreciation of property, plant and equipment, with exception of quarries, is designed to write off the cost or valuation of property, plant and equipment on the straight-line basis over their estimated useful lives. The principal depreciation rates in use are:

Buildings	2.5 -10%
Equipment	5 - 25%

Land is stated in the statement of financial position at cost less impairment and is not depreciated as it is deemed to have an infinite life, except quarries which are depreciated on a depletion basis. This depletion is recorded as the material extraction process advances based on the unit of production method.

The asset's methods of depreciation, useful lives and residual values are reviewed at each financial year end.

e. Investment property

Investment property, comprising of land, production premises with business offices and construction object - restaurant and cafeteria room, is held for long-term rental yields and is not occupied by the Company. The investment properties are stated at fair value, which reflects the market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in the profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on valuation performed by independent valuer using the income method and the market comparison method as primary valuation methods which are generally accepted in European valuation practice.

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in the income statement in the period of de-recognition.

Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use.

If owner-occupied property becomes an investment property, the Company's accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use. Any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with IAS 16 and its fair value is treated in the same way as a revaluation in accordance with IAS 16.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

f. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation expenditure for each area of interest (geographically specific to the concession, permit or mining license granted) is carried forward as an asset if a decision has been made that a mining operation is economically feasible and can be developed for commercial production. At the end of the reporting period, these costs include costs of acquisition of rights to explore. All other exploration and evaluation expenditures are charged to the profit or loss as incurred.

Administrative and general expenses relating to exploration and evaluation activities are expensed as incurred.

g. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement

(i) Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of IAS 39 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition. All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

The Company's financial assets include cash and short-term deposits, trade and other receivables, and short term loans.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Derivatives, including separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in finance income or finance costs in the income statement. The Company has not designated any financial assets upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

g. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). The gains and losses are recognized in the income statement in the moment when the loans and receivables are reversed or when the value is decreased due to impairment, and through the amortization process.

Held-to-maturity investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as held-to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold it to maturity. After initial measurement, held-to-maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest method. This method use effective interest rate which accurately discounts the estimated future cash flows through the use full life of the financial asset to net financial value of the financial asset. The gains and losses are recognized in the income statement in the moment when the investments are reversed or when the value is decreased due to impairment, and through the amortization process.

The Company did not have any investments held to maturity during the period ended 31 December 2016 and the year ended 31 December 2015.

Available-for-sale financial investments

Available-for-sale financial investments are non-derivative financial assets which are determinate as available for sales or aren't classified in the previous three categories. After initial measurement, available-for-sale financial investments are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized as other comprehensive income in the available-for-sale reserve until the investment is derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized in other operating income, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to the statement of profit or loss.

The Company did not have any available-for-sale financial investments during the period ended 31 December 2016 and the year ended 31 December 2015.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

g. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

An impairment loss in respect of financial assets measured at amortized cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics. All impairment losses are recognized in the income statement.

An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. For financial assets measured at amortized cost, the reversal is recognized in profit or loss.

(ii) Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. All financial liabilities are recognized initially at fair value and in the case of loans and borrowings, plus directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities include trade and other payables.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

g. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term. This category includes derivative financial instruments entered that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit and loss.

The Company has not designated any financial liabilities upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Loans and borrowings

After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit and loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the weighted average method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads, excluding distribution costs and administrative expenses. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Tools and consumable stores are written-off 100% when consumed.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, the giro account and deposits held at call with banks with original maturities of up to three months or less.

j. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

k. Taxation

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current income tax

In 2014 a new tax regime had become effective according to which the base for income tax computation had been shifted from income “distribution” concept to the profit before taxes. The new CIT Law has been adopted and entered into force on 2 August 2014. It is applicable as of 1 January 2015 for the 2014 profit.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date in the countries where the company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax

Starting from 1 January 2014 (as per the new CIT Law enacted on 2 August 2014), deferred income tax is recognised on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**I. Employee benefits***Pension obligations*

The Company, in the normal course of business, makes payments on behalf of its employees for pensions, health care, employment and personnel tax which are calculated according to the statutory rates in force during the year, based on gross salaries and wages. Food allowances travel expenses and holiday allowances are also calculated according to the local legislation. The Company makes these contributions to the Government's health and retirement funds. The cost of these payments is charged to the profit or loss in the same period as the related salary cost.

The Company does not operate any other pension scheme or post-retirement benefits plan and consequently, has no obligation in respect of pensions.

Termination and retirement benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits when it is demonstrably committed to either terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan without possibility of withdrawal or to provide termination benefits as a result of an offer made to encourage voluntary redundancy.

Pursuant to the Company's signed collective bargaining agreements the Company is obligated to pay retirement benefits in an amount equal to six average republic salaries and between one and three average republic salaries to be paid out as a jubilee anniversary award. The number of average republic salaries for jubilee anniversary awards corresponds to the total number of years of service of the employee as presented in the table below:

Total number of Service Years	Number of Wages
10	1
20	3
30	3
35 (women)	3
40 (men)	3

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the discount rate of the Central Bank of Republic of Macedonia due to the absence of the market of high quality corporate bond or government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

l. Employee benefits (continued)

Employee's children scholarships

Starting from 31 December 2009, included in the actuarial calculation of defined benefits are allowances for scholarships of Company employees children attending graduate or post graduate studies and for diseased employee children that are attending secondary school.

Additional benefits at retirement

Starting from 31 December 2013, the actuarial calculation of defined benefits has been supplement with calculation of the present value of the newly introduced long term benefit for certain category of employees - additional benefits at retirement. The calculation is made on the basis of the average parameters of the mentioned population and total expected amount for payment, delivered by the enterprise.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to profit or loss in the period in which they arise.

m. Provisions

Provisions for environmental restoration, restructuring costs and legal claims are recognised when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. The provisions comprise of provision for retirement benefits and provision for rehabilitation of quarries. Provisions are not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to time values is recognized as interest expense.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

n. Revenue recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and other sales taxes or duty. The following specific criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales of goods

Revenue from the sale of goods is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to the buyer.

Rendering of services

Fees from services provided are recognized over the period in which the services are rendered and accepted by the buyer.

Interest income

The interest relates to time deposit are accounted for at the expired date of time deposit.

Rental income

Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis over the lease terms.

o. Leases

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

p. Dividends distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

q. Events after the reporting period

Events after the reporting period, which provide evidence of conditions that exist as of the reporting date, are treated as adjustable events in these financial statements. Those that are indicative of conditions that arose after the reporting date have been treated as non-adjustable events.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

r. Financial risk management

Accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are addressed below.

Provisions for environmental restoration

Companies that operate quarries and processing sites are required to restore these quarries and processing sites at the end of their producing lives to a condition that is in line with the prevailing environmental legislation of the country in which the Company operates (to restore the land within 3 years after the closure of the mine site), to the level acceptable to the relevant authorities and to the level that is consistent with the Company's environmental policies and practices.

The provision for environmental restoration reflects the present value of the expected future restoration costs that are expected to be incurred for the areas that have been disturbed at the reporting date. The provision is determined as present value of expected future cash outflows to be incurred for sites rehabilitation. This includes determination of the amount based on rehabilitation project, discount rate and expected inflation rates. The provision is re-measured at every reporting date and is adjusted to reflect the present value of the future expenses required to fulfil the obligation.

The present value of estimated restoration costs (that is, original estimation as well as changes in the accounting estimates) are charged to the profit or loss unless they relate to property, plant and equipment that is on the site, in which case the costs are included within property, plant and equipment and depreciated over the useful life of the related item of property, plant and equipment.

Any change in the net present value of the environmental provision due to the passing of time is included in finance costs in the profit or loss.

Pension benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of pension obligations.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)

r. Financial risk management (continued)

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the discount rate of the Central Bank of Republic of Macedonia due to the absence of the market of high quality corporate bond or government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market.

Fair value of financial instruments

Cash and cash equivalents, trade receivables and other current financial assets mainly have short term maturity. The nominal value less estimated loss due to impairment of assets and payables with maturity less than one year is approximates their fair value.

s. Determination of fair values

A number of the Company's accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities.. Where applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

2.3 Critical accounting estimates and judgments

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

a. Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The most critical estimates and assumptions are discussed below.

(i) Useful lives of assets

The determination of the useful lives of assets is based on historical experience with similar assets as well as any anticipated technological development and changes in broad economic or industry factors. The appropriateness of the estimated useful lives is reviewed annually, or whenever there is an indication of significant changes in the underlying assumptions.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

2.3 Critical accounting estimates and judgments (continued)

a. Critical accounting estimates and assumptions (continued)

Further, due to the significant weight of depreciable assets in Company's total assets, the impact of any changes in these assumptions could be material to Company's financial position, and results of operations. If depreciation cost is decreased/increased by 1%, this would result in change of annual depreciation expense of approximately 1,740 thousand denars (2015: 1,962 thousand denars).

(ii) Potential impairment of property, plant and equipment and intangibles

The Company is assessing the impairment of identifiable property, plant, equipment and intangibles whenever there is a reason to believe that the carrying value may materially exceed the recoverable amount and where impairment in value is anticipated. The recoverable amounts are determined by value in use calculations, which use a broad range of estimates and factors affecting those.

Among others, the Company typically considers future revenues and expenses, macroeconomic indicators, technological obsolescence, discontinuance of operations and other changes in circumstances that may indicate impairment. If impairment is identified using the value in use calculations, the Company also determines the fair value less cost to sell (if determinable), to calculate the exact amount of impairment to be charged (if any). As this exercise is highly judgmental, the amount of potential impairment may be significantly different from that of the result of these calculations.

(iii) Impairment of trade and other receivables

The Company calculates impairment for doubtful accounts based on estimated losses resulting from the inability of its customers to make required payments as explained in section for financial assets.

(iv) Provisions

Provisions in general are highly judgmental, especially in the cases of legal disputes. The Company assesses the probability of an adverse event as a result of a past event to happen and if the probability is evaluated to be more than fifty percent, the Company fully provides for the total amount of the liability. The Company is rather prudent in these assessments, but due to the high level of uncertainty, in some cases the evaluation may not prove to be in line with the eventual outcome of the case.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

3. Revenue and expenses

a. Sales

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
<i>Gross sales</i>		
Domestic market	2,997,117	2,781,954
Foreign market	1,006,137	1,041,246
	4,003,254	3,823,200
<i>Domestic market</i>		
Income from cement	2,678,189	2,327,779
Pet coke	141,522	225,894
Income from RMC	121,047	149,985
Income from white cement	81,697	70,736
Income from limestone	19,432	9,544
Sand	24	608
Rebates and discounts	(44,794)	(2,592)
	2,997,117	2,781,954
<i>Foreign market</i>		
Income from cement	630,190	515,571
Pet coke	294,661	434,113
Income from clinker	84,680	64,599
Income from white cement	44,609	41,645
Income from limestone	-	10,496
Income from sand	45	685
Rebates and discounts	(48,048)	(25,863)
	1,006,137	1,041,246

b. Other revenues

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Third part freight	53,658	50,303
Transport of cement - intercompany	33,602	34,144
Транспорт of limestone - intercompany	-	23,429
Freight of clinker - intercompany	9,669	-
Services	5,523	7,568
Additives	712	627
	103,164	116,071

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

3. Revenues and expenses (continued)

c. Cost of sales

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Distribution expenses	104,204	104,482
Variable costs		
Kiln fuel	529,581	488,927
Electricity	267,704	225,638
Raw materials	142,561	114,560
Other variable cost	148,148	107,609
Admixtures - additives	74,152	50,008
Refractory	43,701	39,943
Provision for rehabilitation of quarries	-	12,559
Grinding media	2,670	4,450
Fuel & oil	863	778
Total Variable costs	1,209,380	1,044,472
Fixed costs		
Salaries & other benefits	226,962	243,613
Third parties fees - contract labour	73,675	49,601
Maintenance & spare parts	58,949	46,170
Other plant utilities	22,237	26,510
Other fixed costs (quality, dispatch, etc.)	52,687	47,596
Lining	-	4,316
Insurance premium	4,185	4,816
Car related expenses	2,613	2,687
IT & Telecoms	2,061	2,522
Travelling & Entertainment	2,594	2,895
Total Fixed costs	445,963	430,726
Inventory change	(20,323)	25,960
Packing expenses	162,787	135,431
Depreciation	166,673	188,338
Cost of traded goods	454,080	619,340
	2,522,764	2,548,749

Other variable cost consist of cost of loading and transport of marl to crusher, cost of loading and transport of limestone to crusher, cost of drilling and blasting, concession fee, internal handling of materials, cost for loading of sand, internal transport of cement and other variable cost.

Other fixed costs consist of cost of security services, cost of arranging of green landscape in the plant, cost of attest and other examination, cost for quality test, outsource cleaning of streets, cost of laboratory materials, cost of HTZ and other variable cost such as cost for calibration, intellectual services, cleaning materials etc.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

3. Revenues and expenses (continued)

d. Other operating income

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Surpluses	19,037	6,409
Rent income	13,659	11,645
Fair value gain	6,585	-
Actuarial gains and reversal of unused provision	6,563	68
Income from sold pallets in transit	5,571	3,068
Re-invoiced cost for business premises	3,328	4,355
Revenues from sold materials	3,345	1,591
Scrap	1,884	2,762
Gain from disposed fixed assets	1,149	67
Write off - trade creditors	384	112
Income from other services	25	295
Income from sold fixed assets	-	159,655
Income from sale of participation in subsidiaries	-	113,872
Income from re-exported equipment	-	2,262
Others	2,269	914
	63,799	307,075

Surplus of products in amount of MKD 19,037 thousand relates to semi-finished goods (marl, sand and limestone) and surplus of poozolana, fly-ash, gypsum and coal recognised during inventory count as of 31 December 2016.

Rent income in amount of MKD 13,659 thousand consist of rented business premises space in amount of MKD 7,015 thousand, lend in amount of MKD 2,220 thousand and silo trucks MKD 1,890 thousand, all to third parties and then lend in amount of MKD 2,534 thousand as intercompany.

Fair value gain in amount of MKD 6,585 thousand relates to fair value re-measurement of the Investment property (See Note 7) as of 31 December 2016 recognised in the Company's profit and loss.

The actuarial gains and reversal of unused provision for employee's benefits in amount of MKD 6,563 thousand relates to changes in actuarial assumptions calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method (See Note 14).

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

3. Revenues and expenses (continued)

e. Other operating expenses

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Agency fee	45,627	4,976
Restructuring costs	25,449	17,237
Provision for unused vacation days	9,865	-
Provision for obsolete inventory	9,998	10,921
Actuarial losses and provision	7,993	10,130
Net book value of sold pallets in transit	5,571	3,068
Other non-mentioned losses	3,658	2,251
Business premises costs	3,465	4,426
Cost of sold materials	3,146	2,524
Promotion and advertisement	2,967	1,851
Waste, spoilage and obsolescence of goods in warehouse	596	-
Compensation for vehicles at standstill	503	-
Fair value losses	310	192
Penalties for non-fulfilment of obligations	221	46
Withholding tax	75	227
Net book value of disposed fixed assets	39	140
Net book value of re-exported equipment (silos)	-	2,262
Write off receivables	-	711
Expenses for excise according to decision from Custom Authority	-	23,212
Other	1,749	1,039
	121,232	85,213

Agency fee of MKD 45,627 thousand represents fee for Cement Plus - agent in middlemen for selling the products on Kosovo Market.

Restructuring costs in amount of MKD 25,449 thousand relates to employees who applied for the voluntary leaved scheme.

Provision for obsolete inventory of MKD 9,998 thousand is made based on regular annual inventory count and refers to write-off of aged and unused spare parts.

Provision for unused vacation days in amount of MKD 9,865 thousand relates to unused employees vacation days as of 31 December 2016 which has to be utilised up to 30 of June 2017.

The amount of MKD 7,993 thousand represents actuarial losses, additional finance costs and current service costs related to employees benefits which arise from experience adjustments and changes in actuarial assumptions calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit (see Note 13).

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

3. Revenues and expenses (continued)**f. Selling and marketing expenses**

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Salaries and related expenses	16,350	15,313
Depreciation	2,228	2,916
Car expenses	2,140	1,894
Accommodation	1,856	1,475
Promotion and advertisement	3,170	1,371
IT & Telecoms	1,005	884
Travel expenses	271	257
Other expenses	6,959	2,202
	33,979	26,312

f. Administrative expenses

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Third Party fees	100,426	107,126
Salaries and related expenses	34,753	38,668
Promotion and advertisement	13,315	14,324
Depreciation	5,092	4,940
Accommodation	4,059	3,694
Car expenses	2,643	2,635
Travel expenses	4,926	2,211
IT & Telecoms	3,839	1,625
Other expenses	8,798	7,774
	177,851	182,997

g. Net Finance income

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Interest income	7,070	6,835
Dividend income	-	2,406
Bank charges	(2,554)	(3,871)
Interest expense	(90)	(1,437)
Net foreign exchange gains/(losses)	7,605	(12,472)
	12,031	(8,539)

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

4. Income tax expense

The income tax expense comprises of:

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Current Income tax	125,057	130,998
	125,057	130,998

As of 31 December 2015, the tax on non-deductible expenses is as follows:

	2015 MKD'000
Net profit before income tax	1,394,536
At statutory income tax rate of 10%	139,454
<i>Tax on non-deductible expenses:</i>	5,160
Other compensations to the employees	2,220
Expenses not related to the main activities	311
Entertainment	679
Penalties and WHT	161
Sponsorship and donations	208
Scholarship	390
Provision for bad debts	85
Other	1,106
Less	
Reinvested profit	(13,616)
	130,998

As of 31 December 2016, the tax on non-deductible expenses is as follows:

	2016 MKD'000
Net profit before income tax	1,326,422
At statutory income tax rate of 10%	132,642
<i>Tax on non-deductible expenses:</i>	6,451
Other compensations to the employees	2,773
Expenses not related to the main activities	858
Entertainment	750
Penalties and WHT	45
Sponsorship and donations	611
Scholarship	410
Provision for bad debts	-
Other	1,004
Less	
Reinvested profit	(14,036)
	125,057

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

5. Earnings per share (EPS)

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent by the weighted average of ordinary shares outstanding during the year.

The following reflects the outcome and share data used in the basic EPS computations

	31 December 2016	31 December 2015
Profit attributable to ordinary equity holders:		
Continuing operations	1,201,365	1,263,538
Profit attributable to ordinary equity holders	1,201,365	1,263,538
Total comprehensive income attributable to ordinary equity holders:		
Continuing operations	1,236,833	1,263,538
Total comprehensive income attributable to ordinary equity holders	1,236,833	1,263,538
Weighted average number of ordinary shares for basic EPS	563,784	563,784

6. Property, plant and equipment

	Land and Buildings MKD'000	Equipment MKD'000	Construction in progress MKD'000	Total MKD'000
Cost				
At 1 January 2016	3,306,735	4,374,207	144,643	7,825,585
Additions	23,651	-	155,638	179,289
Transfers from CIP	16,754	47,422	(64,176)	-
Transfer to IP	(3,055)	-	-	(3,055)
Disposals and write offs	(76)	(9,991)	-	(10,067)
At 31 December 2016	3,344,009	4,411,638	236,105	7,991,752
Depreciation				
At 1 January 2016	2,122,138	3,528,510	-	5,650,648
Charge for the period	25,145	148,848	-	173,993
Transfer to IP	(2,369)	-	-	(2,369)
Disposals and write offs	-	(9,953)	-	(9,953)
At 31 December 2016	2,144,914	3,667,405	-	5,812,319
Net book value at 31 December 2016	1,199,095	744,233	236,105	2,179,433
Net book value at 1 January 2016	1,184,597	845,697	144,643	2,174,937

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

6. Property, plant and equipment (continued)

	<i>Land and Buildings MKD'000</i>	<i>Equipment MKD'000</i>	<i>Construction in progress MKD'000</i>	<i>Total MKD'000</i>
Cost				
At 1 January 2015	3,231,897	4,704,417	229,317	8,165,631
Additions	19,087	164,546	125,310	308,943
Transfers from CIP	49,140	160,844	(209,984)	-
Transfer from EEA	6,611	-	-	6,611
Disposals and write offs	-	(655,600)	-	(655,600)
At 31 December 2015	3,306,735	4,374,207	144,643	7,825,585
Depreciation				
At 1 January 2015	2,097,697	3,794,704	-	5,892,401
Charge for the period	24,441	171,753	-	196,194
Disposals and write offs	-	(437,947)	-	(437,947)
At 31 December 2015	2,122,138	3,528,510	-	5,650,648
Net book value at 31 December 2015	1,184,597	845,697	144,643	2,174,937
Net book value at 1 January 2015	1,134,200	909,713	229,317	2,273,230

7. Investment property

	<i>2016 MKD'000</i>	<i>2015 MKD'000</i>
Opening balance at 1 January	123,919	124,111
Transfer from PPE (Note 6)	686	-
Net gain from fair value adjustment	6,275	(192)
Revaluation reserves from fair value re-measurement	35,468	-
Closing balance at period/year end	166,348	123,919

The investment properties are stated at fair value, which reflects the market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in the profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on annual valuation performed by independent value using the income method and the market comparison method as primary valuation methods which are generally accepted in European valuation practice.

Investment property principally comprise of land, production premises and construction object - restaurant, cafeteria room which is held for long-term rental yields and is not occupied by the Company.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

7. Investment property (continued)

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Rental income derived from investment properties	11,769	9,568
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	-	-
Profit arising from investment properties carried at fair value	11,769	9,568

During 2016, the Company has changed the use of certain properties, such as land and part of building from owner-occupied to investment property. Prior to their reclassification, they were carried in the Company's statement of financial position at cost for land and at cost less any accumulated depreciation for building.

As of 31 December 2016 the Company revalued its investment property on the basis of a valuation performed by an independent valuer, Grant Thornton Consulting Doo Skopje, who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. The valuation model in accordance with that recommended by International Valuation standards Committee has been applied.

The methodology used and key inputs to the valuation of the investment properties are as follows:

	Methodology	Inputs	Ranges
Buildings plot	Income method	Vacancy rate	5%
		Landlord costs	5%
		Capitalization rate	10,43%
Land plot	Market approach - sales comparison method	Asking prices of comparable land plots in the region of Municipality Kisela Voda -Skopje and similar other locations	30 to 94 euro/m2

Significant increases (decreases) in the estimated landlord costs would result in a significant lower (higher) fair value of properties. Significant increases (decreases) in the capitalization rate in isolation would result in a significant lower (higher) fair value of properties.

As a result of the valuation, as at 31 December 2016 the carrying value of the Company's investment property is adjusted / increased for the amount of MKD 41,743 thousand. Part of the gain in the amount of MKD 35,468 thousand resulting from fair value re-measurement at the moment of change of use during 2016 from owner-occupied to investment property as explained above, has been recognized in other comprehensive income and presented in the revaluation reserve (See: Statement of changes in equity).

Remaining fair value gains in amount of MKD 6,585 thousand and fair value losses in amount of MKD 310 thousand, or net, in the amount of MKD 6,275 thousand has been recognized in the Company's profit and loss for the year ended 31 December 2016 (See Notes 3d and 3e).

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

7. Investment property (continued)

The fair value measurement was made using valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair measurement is unobservable (level 3).

There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during 2016 and there were no valuation as of 31 December 2016 considering that there are no significant changes in the circumstances and the main assumptions used in the last valuation.

8. Exploration and evaluation assets

	<i>Exploration and evaluation of mineral recourses MKD'000</i>	<i>Total MKD'000</i>
Cost		
At 1 January 2016	41,393	41,393
Additions	-	-
At 31 December 2016	41,393	41,393
Depreciation		
At 1 January 2016	22,041	22,041
Charge for the period	-	-
At 31 December 2016	22,041	22,041
Net book value at 31 December 2016	19,352	19,352
Net book value at 1 January 2016	19,352	19,352
	<i>Exploration and evaluation of mineral recourses MKD'000</i>	<i>Total MKD'000</i>
Cost		
At 1 January 2015	44,658	44,658
Additions	3,346	3,346
Transfer to PPE	(6,611)	(6,611)
At 31 December 2015	41,393	41,393
Depreciation		
At 1 January 2015	22,041	22,041
Charge for the period	-	-
At 31 December 2015	22,041	22,041
Net book value at 31 December 2015	19,352	19,352
Net book value at 1 January 2015	22,617	22,617

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

9. Inventories

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Spare parts	254,297	245,809
Consumable stores	139,211	132,886
Raw materials and fuel	132,601	121,483
Semi-finished goods	82,675	51,989
Finished goods	46,314	51,349
Packing materials	9,119	11,853
Goods for resale	228	318
Prepayments for inventory purchase	1,098	1
	665,543	615,688

10. Trade and other receivables

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Trade debtors	318,261	333,310
Prepayments	18,631	11,446
Advances to suppliers	-	-
Other current assets	32,785	73,881
	369,677	418,637

Other current assets relates to receivables from rented land and PPE, receivables from re-invoiced costs for rented premises, then accruals for receivables from vehicle at a standstill, accruals for insurance premium, accruals for receivables for interest on forex bank deposit, receivables on disposal of tangible and intangible assets and other accruals and receivables.

Trade receivables are non-interest bearing and are generally on 0 - 75 days terms.

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	Total	Neither past due nor impaired	Past due but not impaired				
			< 30 days	30-60 days	60-90 days	90-120 days	>120days
2016	318,261	190,924	77,261	18,100	12,600	3,369	16,007
2015	333,310	236,806	34,240	10,393	13,626	16,518	21,727

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

11. Cash and cash receivables

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Bank deposits	839,320	777,555
Cash at bank	24,658	20,875
Cash at hand	17	5
	863,995	798,435

12. Share capital

<i>Authorized, issued and fully paid</i>	<i>Number of shares</i>	<i>% holding</i>
Titan Cement Netherlands B.V. - ordinary shares of MKD 3,100 each	534,667	94.84%
Other shareholders - ordinary shares of MKD 3,100 each	29,117	5.16%
	563,784	100%

	<i>Amount MKD'000</i>
<i>Share capital as registered</i>	
At 31 December 2016 and 31 December 2015	1,747,730

Dividends paid and proposed

	<i>MKD'000</i>
<i>Declared and paid during the period ended 31 December 2015</i>	
Final dividend for 2014:	
MKD 2,625.00 per share	
Declared:	1,479,933
Paid:	1,482,213

Declared and paid during the period ended 31 December 2016

Final dividend for 2015:	
MKD 1,964.00 per share	
Declared:	1,107,272
Paid:	1,107,262

Dividends declared and paid for the year ended 31 December 2015 and year ended 31 December 2016 entirely relate to cash dividends on ordinary shares.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

13. Other reserves

	Asset revaluation reserve	Statutory reserves	Investment Property revaluation reserve	Total
	MKD'000	MKD'000	MKD'000	MKD'000
At 1 January 2015	268,551	349,621	59,357	677,529
Other comprehensive income	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	(174,849)	-	(174,849)
At 31 December 2015	268,551	174,772	59,357	502,680
Other comprehensive income	-	-	35,468	35,468
At 31 December 2016	268,551	174,772	94,825	538,148

Investment Property revaluation reserve

During 2016, the Company has changed the use of certain properties, such as land under rendered Horizontal Mill and part of building from owner-occupied to investment property. Prior to their reclassification, they were carried in the Company's statement of financial position at cost for land and at cost less any accumulated depreciation for building.

As a result of the valuation, as at 31 December 2016 the carrying value of the Company's investment property is adjusted / increased for the amount of 35,468 thousand denars resulting from fair value re-measurement at the moment of change of use during 2016 from owner-occupied to investment property as explained above, has been recognized in Other comprehensive income and presented in the Revaluation reserve under category: Other reserves.

14. Provision for retirement benefits

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Defined retirement benefit obligations	17,976	21,616
Defined jubilee anniversary award obligations	17,494	19,371
Defined scholarship obligations	20,394	19,731
Reservation for retention plan	3,164	3,286
	59,028	64,004
<i>Analyzed as:</i>		
Non-current portion	54,198	57,148
Current portion	4,830	6,856
	59,028	64,004

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

14. Provision for retirement benefits (continued)

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
At 1 January	64,004	60,678
Current service costs	4,052	3,722
Interest cost	2,297	2,492
Recognised actuarial (gains)/losses, net	1,138	2,458
Reservation for retention plan	-	1,142
	<u>71,491</u>	<u>70,492</u>
Benefits paid during the year	(6,406)	(6,736)
(Gains)/losses,- net, from reconciling the actuarial calculation	(450)	248
Unused provision reversed	(5,607)	-
At 31 December	<u>59,028</u>	<u>64,004</u>

The amounts recognised in the profit and loss are as follows:

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Current service costs	4,052	3,722
Interest cost	2,297	2,492
Recognised actuarial (gains)/losses, net	1,138	2,458
Reservation for retention plan	-	1,142
(Gains)/losses, net, from reconciling the actuarial calculation	(450)	248
Unused provision reversed	(5,607)	-
	<u>1,430</u>	<u>10,062</u>

A quantitative sensitivity analysis for change in the discount rate and wage growth as at 31 December 2016 and 2015 is as shown below:

2016

Assumptions	Discount rate		Wage growth	
	1% increase	1% decrease	1% increase	1% decrease
Sensitivity Level	In %	In %	In %	In %
<i>Retirement benefits</i>				
Impact on the net defined benefit obligations	(7.01)	7.79	7.72	(6.83)
<i>Jubilee awards</i>				
Impact on the net defined benefit obligations	(5.00)	5.50	5.43	(4.85)
				36

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

14. Provision for retirement benefits (continued)

2015

Assumptions Sensitivity Level	Discount rate		Wage growth	
	1% increase	1% decrease	1% increase	1% decrease
	In %	In %	In %	In %
<i>Retirement benefits</i>				
Impact on the net defined benefit obligations	(6.60)	7.30	6.97	(6.20)
<i>Jubilee awards</i>				
Impact on the net defined benefit obligations	(4.88)	5.34	5.26	(4.73)

The following payments are expected contributions to be made in the future years:

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Year 1	4,829	6,856
Year 2	8,214	9,272
Year 3	8,585	11,337
Year 4	6,498	8,739
Year 5	4,963	5,749
Years 6-10	23,989	24,104
Over 10 years	85,286	59,857

The principal actuarial assumptions used in 2016 by the independent actuaries were as follows:

- Live probability and mortality by age and sex are determined according to the Mortality Table for the population of Republic of Macedonia for the period 1980-1982;
- The rate of fluctuation of employees is insignificant and it has not been taken into account in the calculation. On the basis of delivered information for leaving the company in the previous years, it can be determined that the influence of this category of employees is insignificant in relation to the total population of employees. Because of that, leaving the enterprise on this basis is not considered;
- Employee's retirement in the future will be according to the current legislative (64 for male and 62 for female);
- The calculation is prepared only for the current population of employees in the enterprise, excluding all employees that will be employed in the future. It is based on the assumption for continuity of service of employees in this enterprise (assumption for continuity of service);

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

14. Provision for retirement benefits (continued)

- a) The actuarial calculation also refers to the children that at the moment are provided scholarships according to the policy of the enterprise for payment of scholarships to the children of employees that are studying on regular graduate or postgraduate studies. Also, the calculation takes into account the children that are not yet at age for beginning of studies, with adequate assumptions for enrolling at university in the following years, and
- b) Starting from 31 December 2013, the actuarial calculation of defined benefits has been supplemented with calculation of the present value of the newly introduced long term benefit for certain category of employees - *additional benefits at retirement*. The calculation is made on the basis of the average parameters of the mentioned population and total expected amount for payment, delivered by the company. The present value of future benefits is calculated applying the abovementioned demographic, financial and other assumptions.

The used financial assumptions were as follows:

Nominal annual increase of the average republic net salary: 2,5%;

Discount rate: 4,3%

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in the country.

15. Trade and other payables

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Trade creditors	311,344	268,126
Customer prepayments	18,653	29,514
Tangible assets creditors	32,984	51,542
Other current liabilities	21,723	64,695
	<u>384,704</u>	<u>413,877</u>

Other current liabilities relate to liability for net payroll, payroll taxes and social securities, liabilities to employees from salaries, accrual for calculated obligation for concession fee and other sundry creditors.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

16. Contingences and Commitments

Contingent liabilities

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Bank guarantees	66,516	321,881
Performance guarantees	307	107
Bill of exchange	4,600	4,600
	71,423	326,588

As of 31 December 2016, the Company has obtained a Bank payment guaranties from:

- Halk Banka in favour of Customs of MKD 15,000 thousand valid till 19 March 2017, in favour of MEPSO AD Macedonia of MKD 2,465 thousand for transmission of electricity valid till 31 January 2017, in favour of Makpetrol AD Skopje of MKD 5,000 thousand related to the purchase of natural gas valid till 31 January 2017;
- Ohridska Banka in favour of Makedonski Zeleznici for transport of coal in amount of MKD 1,000 thousand valid until 31 March 2017, in favour of OKD AD Czech Republic for purchase of coal in amount of MKD 15,384 thousand valid until 30 March 2017 and in favour of ABB Ltd Croatia for CAPEX in amount of MKD 27,666 thousand valid until 31 January 2017.

In addition, the Company has four Bills of Exchange with statement of rights and liabilities of the signatories (the Company and OKTA AD Skopje) of the Bills of exchange in the form of a notarized Act issued by the Company in amount of MKD 600 thousand for oil derivatives and in amount of MKD 4,000 thousand for crude oil.

Furthermore, the Company has obtained bank payment guarantees from Alpha Bank in total of MKD 307 thousand in favour of the Ministry of Economy for realisation of concession agreements.

Operating lease commitments - company as lessee

The Company leases motor vehicles under lease agreements. The leases have varying terms and clauses. The expenditures are recognised in the profit or loss for the period.

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Up to 1 year	4,552	3,978
Later than 1 year and not later than 5 year	9,438	4,574
	13,990	8,552

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

16. Contingences and Commitments (continued)**Contingent liabilities (continued)**

The Company leased Horizontal Mill from MILLKO under lease agreement.

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
Up to 1 year	16,108	-
Later than 1 year and not later than 5 year	48,324	-
	64,432	-

Purchase commitments

As at 31 December 2016, the Company has entered into contracts for the purchase of electricity amounting to MKD 36,896 thousand for the first three months of 2017.

Legal proceedings

From time to time and in the normal course of the business, claims against the Company may be received. On the basis of its own estimates and both internal and external professional advice, the management of the Company is of the opinion that no material losses will be incurred in respect of claims and accordingly no provision has been made in these financial statements.

17. Related party transactions

Titan Cement Netherlands B.V. owns 94.84% of the Company's share capital.

The following transactions were carried out with the related parties:

a) Sales of goods and services

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
<i>Subsidiary:</i>		
Trojan Cem EOOD Sofija - cement	2,964	4,618
Trojan Cem EOOD Sofija - freight	2,338	3,667
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd - cement, sand and white cement	228,093	263,819
Cement Plus Ltd - freight revenue	31,264	23,654
Cement Plus Ltd - dividend	-	2,406
SHARRCEM SH.P.K-pet coke	288,453	434,113
SHARRCEM SH.P.K-clinker	84,680	64,599
SHARRCEM SH.P.K-white cement	6,156	15,754
SHARRCEM SH.P.K- freight revenue	9,669	6,823
SHARRCEM SH.P.K- silos	-	2,262
SHARRCEM SH.P.K- materials and services	3,219	923
SHARRCEM SH.P.K- cement	-	1,392
MILLKO - PCM Dooel Skopje - rent	2,534	-
Titan Cementara Kosjeric - limestone	-	10,496
Titan Cementara Kosjeric - freight revenue	-	23,429
	659,370	857,955

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

17. Related party transactions (continued)

Outstanding balances arising from the transactions mentioned above are presented below:

Receivables from related parties

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
<i>Subsidiary:</i>		
Trojan Cem EOOD SOFIJA - grey cement	4,750	2,157
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd - cement, sand and white cement	15,609	-
SHARRCEM SH.P.K-pet coke	90,135	82,894
Titan Cementara Kosjeric - limestone	-	19,100
SHARRCEM SH.P.K-white cement	892	1,400
SHARRCEM SH.P.K-clinker	11,054	-
SHARRCEM SH.P.K-other	2,093	-
MILLKO - PCM Dooel Skopje - VAT	-	38,745
MILLKO - PCM Dooel Skopje - short term loan	10	10
	124,543	144,306

b) Purchases of goods and services

	2016 MKD'000	2015 MKD'000
<i>Ultimate Parent:</i>		
Titan Cement Company - white cement and pet coke	405,219	363,010
Titan Cement Company - management fee	97,510	103,430
Titan Cement Company-silos	2,250	4,805
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd - agency fee	45,627	4,976
SHARRCEM SH.P.K - cost of traded goods	66	131
SHARRCEM SH.P.K - other	-	581
MILLKO - PCM Dooel Skopje - services	16,132	-
Vesa Dooel Skopje - marl	-	376
Titan Zlatna Panega - cost of traded goods	3,126	1,867
	569,930	479,176

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

17. Related party transactions (continued)

Outstanding balances arising from the transactions mentioned above are presented below:

Payables to related parties	<i>2016</i> <i>MKD'000</i>	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>
<i>Ultimate Parent:</i>		
Titan Cement Company - management fee	34,926	34,816
Titan Cement Company - WC, pet coke and services	9,515	15,759
Titan Cement Company-silos	2,250	1,879
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd. - prepayments	-	7,398
SHARR CEM SH.P.K - cost of traded goods	66	131
Cement Plus Ltd. - agency fee	12,145	-
MILLKO - PCM Dooel Skopje - services	6,459	-
Titan Zlatna Panega - grey cement	-	103
	65,361	60,086

The Company enter into these transactions with the above related parties at mutually agreed terms.

Key management compensation

	<i>2016</i> <i>MKD'000</i>	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>
Salaries and other short-term benefits	93,039	88,193
	93,039	88,193

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

18. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise of trade payables. The Company has various financial assets such as trade receivables, cash and short-term deposits, which arise directly from its operations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, foreign currency risk and credit risk. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks which are summarised below.

a) Market risk

Market risk is defined as the 'risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices' and includes interest rate risk, currency risk and other price risk. The majority of the revenues of the Company are generated on domestic market and the remaining part mainly generated on foreign market.

Expenses of the Company that arise are mainly arising from purchases on domestic and foreign markets.

Management believes that is taking all the necessary measures to support the sustainability and growth of the Company's business in the current circumstances. Nevertheless, future market fluctuations cannot be predicted with accuracy.

b) Interest risk

The Company's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest rates.

Change in the interest rates and interest margins may influence financing costs and returns on financial investments.

Changes in market interest rates affect the interest income on time deposits with banks. As of 31 December 2016 the Company has time deposits in banks in amount of 839,320 thousand denars (2015: 777,555 thousand denars).

c) Foreign exchange risk

The Company's exposure to foreign currency risk is minimal due to the fact that the majority of foreign currency transactions relating to selling and purchases are denominated in EURO, which was stable during all 2016. Also, domestic sales agreements are denominated in EURO.

For purposes of sensitivity analyses from foreign currency risk, Management used the assumption of 1% increase of Foreign exchange rate of EUR which is considered reasonable having in mind stable local currency against EUR during the past years. As of the 31st December 2016, if EUR would have been 1% (2015: 1%) weaker or stronger against MKD, profit would have been 729 thousand denars (2015: 765 thousand denars) after tax in net balance higher or lower, respectively.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

18. Financial risk management objectives and policies (continued)

The Company's outstanding balances are as follows:

2016	Total	Domestic	Foreign MKD equivalent
Assets			
Cash and cash equivalents	863,995	174,502	689,493
Trade receivables and other current financial assets	369,677	200,965	168,712
Total assets	1,233,672	375,467	858,205
Liabilities			
Trade payables	311,344	190,954	120,390
Other payables and current liabilities	73,360	64,338	9,022
Total liabilities	384,704	255,292	129,412
Net balance sheet exposure	848,968	120,175	728,793

2015	Total	Domestic	Foreign MKD equivalent
Assets			
Cash and cash equivalents	798,435	45,627	752,808
Trade receivables and other current financial assets	418,637	273,326	145,311
Total assets	1,217,072	318,953	898,119
Liabilities			
Trade payables	268,126	169,139	98,987
Other payables and current liabilities	145,751	111,552	34,199
Total liabilities	413,877	280,691	133,186
Net balance sheet exposure	803,195	38,262	764,933

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

18. Financial risk management objectives and policies (continued)*d) Liquidity risk*

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities at 31 December 2016 and 31 December 2015 based on contractual undiscounted payments.

Period ended 31 December 2016

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Trade payables	-	245,983	-	-	-	245,983
Other payables	-	73,360	-	-	-	73,360
Payables to related parties	-	65,361	-	-	-	65,361

Year ended 31 December 2015

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Trade payables	-	208,040	-	-	-	208,040
Other payables	-	145,751	-	-	-	145,751
Payables to related parties	-	60,086	-	-	-	60,086

e) Credit risk

The Company has no significant concentrations of credit risk. The Company has policies in place to ensure that sales of products are made to customers with an appropriate credit history. The Company has policies that limit the amount of credit exposure to any one customer. In addition, to reduce this risk the Company has required as collateral bank guaranties and deposits. Recognisable risks are accounted for by adequate provisions on receivables.

With respect to credit risk arising from the other financial assets of the Company, which comprise cash and cash equivalents and short term borrowing receivables, the Company's exposure to credit risk arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2016

18. Financial risk management objectives and policies (continued)**Capital management**

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximise shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares, following shareholders' approval. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods ended 31 December 2016 and 31 December 2015.

The Company monitors its equity capital using earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) for the year.

	2016	2015
	MKD'000	MKD'000
EBITDA	<u>1,488,384</u>	<u>1,599,268</u>

The Company is not subject to any externally imposed capital requirements. The structure and management of debt capital is determined at TITAN Group level.

19. Events after the reporting period

There are no events after the reporting period that would have impact on the 2016 Separate Statement of Comprehensive Income, Separate Statement of Financial Position or Separate Statement of Cash Flow.

CEMENTARNICA "USJE" AD-SKOPJE

Annual account for the year ended

31 December 2016

--	--	--

--	--

Контролор

Период

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	3	0	
0	4	0	5	3	3	9	7				3	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	3	0		
0	1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД-СКОПЈЕАдреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12 20 16 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		2.365.291.023	2.318.365.749
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		19.352.408	19.352.408
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		19.352.408	19.352.408
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		2.179.433.253	2.174.936.959
10.	Недвижности (011+012)	010		1.199.094.166	1.184.595.831
10.a.	Земјиште	011		830.706.509	819.215.249

10.б.	Градежни објекти	012		368,387,657	365,380,582
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		732,272,374	834.790.598
12.	Транспортни средства	014		2,309,418	256.731
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		9,651,943	10.651.048
14.	Биолошки средства	016		0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
16.	Материјални средства во подготовка	018		236,105,352	144.642.751
17.	Останати материјални средства	019		0	0
18.	III.ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		166,348,380	123.919.400
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		156,982	156.982
20.	Вложувања во подружници	022		156,982	156.982
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност распожовиви за продажба	028		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0

30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.888.932.351	1.834.886.954
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		664.444.333	615.686.028
33.	Залихи на сировини и материјали	038		234.965.538	225.325.657
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		300.263.676	286.704.557
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		82.675.098	51.987.961
36.	Залихи на готови производи	041		46.313.669	51.350.143
37.	Залихи на трговски стоки	042		226.352	317.710
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044		0	0
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		360.482.801	420.756.175
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		124.532.910	144.296.171
42.	Побарувања од купувачи	047		206.682.975	241.897.362
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		10.443.674	6.882.003
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		18.219.204	26.902.565
45.	Побарувања од вработените	050		604.038	778.074
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	0
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		10.000	10.000
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		10.000	10.000
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0

51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		863.995.217	798.434.751
52.а.	Парични средства	060		24.674.775	20.879.459
52.б.	Парични еквиваленти	061		839.320.442	777.555.292
53.	VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		19.226.804	20.218.965
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		4.273.450.178	4.173.471.668
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		4.762.424.572	2.204.713.216
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		3.796.002.804	3.666.441.648
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		1.747.729.749	1.747.729.749
58.	II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
59.	III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0	0
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		119.090.451	83.622.451
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		727.817.672	571.551.032
63.	Законски резерви	072		174.772.975	174.772.975
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		553.044.697	396.778.057
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		0	0
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		0	0
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1.201.364.932	1.263.538.416
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0

71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		427.910.963	493.809.030
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		66.891.672	72.153.691
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		54.198.219	57.147.608
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		12.693.453	15.006.083
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	0
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		361.019.291	421.655.339
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		65.361.250	60.085.586
88.	Обврски спрема добавувачи	097		234.025.297	258.615.530
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		18.653.180	22.116.782
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		4.748.077	5.244.997
91.	Обврски кон вработените	100		10.157.701	10.988.310
92.	Тековни даночни обврски	101		11.389.247	54.279.286
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		14.694.578	6.856.227

94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		0	0
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		240.971	231.150
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		2.792.876	3.237.471
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		48.492.525	13.220.990
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		4.273.450.178	4.173.471.668
103.	В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	112		4.762.424.572	2.204.713.216

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Габриела Барлакоска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во Скопје

На ден 24.02.2017

Во Скопје На ден <u>24.02.2017</u>	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Потпис _____
---------------------------------------	---

Ова

СКОПЈЕ АД
Скопје

			Период							Контролор														
1	2	3	0	4	5	3	3	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	3	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси														

Назив на друштвото ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД-СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01 до 31.12 2016

(во денари)

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		4.431.636.510	4.443.809.535
2.	Приходи од продажба	202		4.214.481.037	3.988.457.987
3.	Останати приходи	203		52.403.548	284.164.687
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		103.338.104	125.627.259
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		123.661.071	99.666.833
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		164.751.925	171.186.861
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		3.140.122.781	3.018.645.809
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1.394.643.473	1.241.822.064
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		454.079.985	619.339.572
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		8.717.297	5.591.595
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		524.153.267	454.287.308
11.	Останати трошоци од работењето	212		115.177.509	62.216.523
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		329.316.583	343.584.459

12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		186.682.788	202.934.626
Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		17.944.785	19.666.187
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		74.113.963	80.915.144
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		50.575.047	40.068.502
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		173.992.977	196.194.183
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		310.000	192.000
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		9.998.447	11.774.164
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		28.703.515	22.688.322
17.	Останати расходи од работењето	222		101.029.728	60.955.619
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		23.349.855	20.249.571
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224		7.170.493	5.277.402
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	2.406.425
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		7.170.493	2.870.977
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		7.069.692	6.834.932
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		9.109.670	8.137.237
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		0	0
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		8.765.128	24.916.879
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		361.632	20.198.551
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		361.632	20.198.551
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		90.499	1.436.762

28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		8.312.997	3.281.566
Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31.	Останати финансиски расходи	243		0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)	246		1.326.421.423	1.394.535.992
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.326.421.423	1.394.535.992
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		125.056.491	130.997.576
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.201.364.932	1.263.538.416
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		291	300
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1.201.364.932	1.263.538.416
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1.139.319.647	1.198.282.141
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		62.045.285	65.256.275
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		2.131	2.241
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		2.131	2.241
48.б.	Вкупна разводната заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12 2016

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		1.201.364.932	1.263.538.416
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		35.468.000	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		0	0
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276		0	0
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		35.468.000	0
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		0	0
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		35.468.000	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1.236.832.932	1.263.538.416
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		1.172.955.879	1.198.282.141
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		63.877.053	65.256.275
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Производство на цемент ДЕЈНОСТ-

2	3	5	1
---	---	---	---

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот.

Име и презиме Габриела Барлакоска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во Скопје

На ден 24.02.2017

Во Скопје На ден <u>24.02.2017</u>	Име и презиме на законски застапник на друштвото Потпис <u>О. Ва</u>
---------------------------------------	--



Контролор

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интересен проект.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608		
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609		
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611		
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612		
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616		
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620		
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	830.706.509	819.215.249
22.	014д	Шуми	626		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630		
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	2.197.276.341	2.188.006.492
28.	018 д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	0	0
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.857.728.592	1.847.460.065
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ² (< или = АОП 012 од БС)	634	339.547.749	340.546.427
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³	635	216.844.433	211.729.232
32.	018 д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636	0	0
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	188.004.525	186.895.077
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	28.839.908	24.834.155
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴	639	9.026.396	9.944.142
36.	018 д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640	0	0

2 Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641	8.561.599	9.264.737
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	464.797	679.405
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵	643	84.973.702	84.910.143
40.	018 д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644	0	0
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	77.012.783	76.190.725
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	7.960.919	8.719.418
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647	0	0
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648	0	0
45.	019-д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649	0	0
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651	0	0
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652	0	0
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653	0	0
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655	0	0
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	0	0
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657	0	0
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658	0	0
55.	015д	Други скапоцености	659	0	0
56.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660	0	0
57.	016 д	Подобрување на земјиштето	661	0	0

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
58.	160, 162, 168д	В.СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662	10.000	10.000
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663	0	0
60.	032д(во земјата), 033д(во земјата), 041д(во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	0	0
61.	032д(во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	665	0	0
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	0	0
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	0	0
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			

6 Се однесува на сите трговски друштва, **освен** на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство **не** се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	8.606.805	9.525.449
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	0	0
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	670	0	0
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	17.870.988	55.739.925
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	0	0
69	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	673	0	0
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674	0	0
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-	675	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)			
72.	285д (во земјата), 286д(во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676	0	0
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677	0	0
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	511.500	31.000
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	85.234.500	85.343.000
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680	0	0
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681	0	0

⁹ Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682	0	0
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683	0	0
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	12.254.974	13.241.794
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685	0	0
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	686	0	0
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	41.524.054	16.152.589
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	240.971	231.150
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	0	0
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	0	0
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	3.096.788.626	2.844.640.088
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.100.705.193	1.127.818.268
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	0	0
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695	0	0
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	12.233.004	13.779.307
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697	4.754.214	2.220.324
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698	0	0
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	1.149.295	67.136
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700	0	0
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	701	0	0

¹⁰ Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	(< или = АОП 203 од БУ) Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	5.571.040	3.067.680
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	19.421.407	6.520.758
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	231.377	0
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705	0	0
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706	0	0
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707	0	0
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708	0	0
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709	6.144.243	197
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	18.682.914	981.948
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711	0	0
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	1.203.272	208
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713	0	0
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714	0	0
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	0	2.406.425
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716		
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	903.015.082	555.679.562
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	7.363.264	7.571.722
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	1.896.262	1.624.279
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721	107.762.642	82.280.340
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	3.267.121	3.182.212
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	757.728	1.014.951
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	0	0
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	274.443.393	231.965.736
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	40.084.353	312.527.687
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	54.849.849	45.156.266
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728	1.203.779	819.309
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	94.104.169	74.277.001
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730	43.801.929	58.907.800
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	2.965.964	2.720.942
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732	0	0
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733	0	0
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734	131.414.973	110.096.206
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	0	0
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	5.779.603	5.311.527
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737	0	0
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738	0	0
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739	0	0
		III. Надомести на трошоците за			

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		вработените *			
136.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740	0	0
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	0	0
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742	25.448.538	17.237.335
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743	0	0
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	7.235.471	7.186.996
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	1.354.347	1.008.002
142.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746	1.723.308	1.650.329
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	5.288.968	5.258.417
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	0	0
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	6.234.100	4.594.597
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750	0	0
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751	558.000	320.642
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752	1.879.751	2.012.096
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754		
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755		
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756		
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и	757		

* Износите во позициите од поглавјата III. Надомести на трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		управители			
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	6.590.218	7415.285
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	8.329.243	7538.949
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	4.996.292	5.676.580
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	2.554.221	3.871.093
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	1.527.776	782.762
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	0	0
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	333.321	364.872
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	90.846.438	36.566.982
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	281.048	46.322
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	0	0
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768	0	0
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	1.107.261.955	1.482.212.632
166.		Реинвестирана добивка	770	140.361.540	136.167.081
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	291	300

Во Скопје

На ден 24.02.2017

Лице одговорно за составување на
образецот

Овластен застапник на
друштвото

Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____



--	--	--

--	--

Контролор

Период

			0	4	0	5	3	3	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	3	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4030954259677

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12. 2016 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	08.11	Вадење на дек.камен, варовник, суров гипс, креда и шкрилци	117.474.603
2.	08.12	Вадење на чакал, песок, глина и каолин	472.892
3.	23.51	Производство на цемент	3.448.255.441
4.	23.63	Производство на готова бетонска смеса	122.025.901
5.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни, гасов.горива и сл.произ.	436.267.911
6.	46.73	Трговија на големо со дрва, град.материјали, сан.опрема	133.265.512
7.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	1.883.721
8.	52.21	Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	97.129.254
9.	64.99	Други финан.-услужни дејности, освен осигунив. и пенз.фондови	23.349.855
10.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	1.149.295
11.	68.20	Издавање и управ. со сопствен недвиж.имот или недвиж.	16.987.218
12.	82.99	Останати делов. помошни услужни дејности, непом.на друго мес.	56.724.762

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

2 3, 5 1

Производство на цемент

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Производство на цемент ДЕЈНОСТ-

2 3, 5 1

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Габриела Барлакоска

Потпис _____

Во Скопје

На ден 24.02.2017

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Борис Хрисафов

Потпис _____



* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Цементарница “Усје” АД - Скопје (“Друштвото”) е основано во Република Македонија, со регистрирано седиште на Борис Трајковски бр.94, Скопје.

Основната дејност на Друштвото е производство и трговија со цемент, усјемал, готов бетон, клинкер и други производи од цемент. Основната дејност на подружниците во Косово и Бугарија се услуги за поддршка на продажбите на Друштвото во Косово и Бугарија.

Друштвото е контролирано од Titan Cement Netherlands B.V. со седиште во Холандија, кој поседува 94,84% од акциите на Друштвото. Крајната матична компанија на Друштвото е Titan Cement Company S.A. - Greece.

Официјално од 1 јули 2013 година, Цементарница “Усје” АД - Скопје стана котирачко друштво на Македонската берза (под оддел Задолжителна котација). Со цел да не се создаде лажна слика на пазарот за хартии од вредност, котираните друштва имаат постојано обврски да ги објавуваат сите ценовно чувствителни информации, информации потребни за проценка на моменталната состојба на друштвата.

Бројот на вработени на 31 декември 2016 година е 284 (2015: 294 вработени).

Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година е одобрена од страна на Одборот на директори на 24 февруари 2017 година.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Годишната сметка на Друштвото е подготвена во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/04 со измените 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015 и 192/2015) и сметководствените принципи (“македонски ОПСП”), кои се во согласност со новиот Правилник за водење на сметководство објавен на 29 декември 2009 година (Службен весник на Република Македонија 159/09 и 164/10) применлив од 1 јануари 2010 година. Овој Правилник ги содржи ажурираните и соодветно преведените Меѓународни стандарди за финансиско известување т.е. основниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување вклучувајќи ги и ПКТ и КТМФИ како што се објавени од страна на ИАСБ заклучно со 1 јануари 2009 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- Ревидираните меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39 беа објавени на 30 декември 2004 година, претходните со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Меѓународните сметководствени стандарди, МСС 40 и МСС 41 се објавени и стапуваат во сила на 1 јануари 2005 година.
- На 10 февруари 2005 година е објавен меѓународниот стандард за финансиско известување 1. Датата на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.

- На 29 декември 2005 година се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување во сила е 30 декември 2005 година.

Друштвото заклучно со известувачкиот период има една подружница, TROJAN CEM EOOD Бугарија во 100% сопственост на Друштвото. Исто така, на 28 јули 2015 година Друштвото регистрира склад во село Оровник (во близина на градот Охрид) за стратешко присуство на своите производи во Југозападниот дел на земјата.

Годишната сметка на Друштвото е подготвени врз основа на историска набавна вредност. Подружницата се евидентира во годишната сметка по набавна вредност намалена за било какво обезвреднување на вредноста.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

а. Вложувања во подружници

Подружници се сите ентитети во кои Друштвото има моќ да владее со финансиските и оперативните политики, главно пропратена со сопственост на повеќе од една половина од гласачките права. Постоењето и ефектот од потенцијалните гласачки права кои што во моментот се на располагање или пак можат да се конвертираат се земаат во предвид при утврдување дали Друштвото има контрола над ентитетот. Набавната вредност на стекнатиот ентитет се утврдува според објективната вредност на дадените средства, издадените капитални инструменти и обврските настанати или претпоставени на датумот на размената, зголемена за трошоците кои директно може да се припишат на стекнувањето. Во годишната сметка на Друштвото, вложувања во подружницата се прикажани по набавна вредност намалена за обезвреднување на вредноста. Алоцираните ефекти кои ја надминуваат акумулираната добивка на подружницата се сметаат како поврат на вложувањето и се признаваат како намалување на набавната вредност на вложувањето.

б. Оперативни сегменти

Оперативните сегменти се компоненти кои се ангажираат во деловното работење кои можат да заработат приходи и кои предизвикуваат трошоци, кои оперативни резултати се редовно следени од страна на раководството и за кои финансиски информации се достапни. Раководството е лице или група на лица кои алоцираат ресурси и кои ги проценуваат перформансите на Друштвото.

Функциите на раководството се извршуваат од страна на Бордот на директори на Друштвото. Интерното известување во рамките на Друштвото кое се презентира на Раководството е на ниво на Друштвото како еден оперативен сегмент. Одлуките донесени од страна на Раководството се базирани на примени извештаи презентирани како еден оперативен сегмент.

в. Преведување на странски валути

Трансакции во странска валута се водат по иницијалното признавање во известувачката валута, со претварање на износот во странска валута по курсот помеѓу известувачката валута и странска валута на денот на извршување на трансакцијата. Монетарните ставки деноминирани во странска валута се сведуваат во денарска противвредност користејќи курс кој важи на датумот на известување. Курсните разлики кои произлегуваат од претварањето на монетарните ставки по курс кој се разликува од курсот по кој тие биле иницијално прикажани во периодот, се признаваат како приход или расход во периодот во кој се појавуваат.

Курсевите кои важат на датумот на известување, 31 декември 2016 и 31 декември 2015 се како што следува:

Курс:	31 декември 2016 МКД	31 декември 2015 МКД
ЕУР	61,48	61,59
УСД	58,33	56,37

г. Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема, се евидентираат како што следи:

- За средствата набавени до 31 декември 1998 година, ревалоризацијата направена во согласност со претходните ОПСП, на датумот на прифаќање на МСФР од страна на Друштвото (1 јануари 2004 година) е прифатена како претпоставен трошок бидејќи ревалоризацијата беше приближно еднаква на трошокот за амортизација според МСФР коригиран за порастот на индексот на цени на индустриските производители.
- Средствата набавени по 31 декември 1998 година се евидентираат по набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвредување.

Набавките се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува набавна цена од добавувачот заедно со сите трошоци настанати при ставање во употреба на новата недвижност, постројка и опрема.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се отпишуваат или оттуѓуваат се елиминираат од извештајот за финансиска состојба, заедно со соодветната акумулирана амортизација. Добивките или загубите од отуѓувањето се определуваат со споредување на приходот со сметководствената вредност. Тие се вклучуваат во добивката или загубата.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата е утврдена за да се отпише набавната вредност или проценетата вредност на недвижностите, постројките и опремата врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на употреба на средствата. Основните амортизациони стапки се следните:

Згради	2,5 -10%
Опрема	5 - 25%

Земјата се евидентира во извештајот за финансиска состојба по набавната вредност намалена за исправките поради обезвреднување и не се амортизира, бидејќи се претпоставува дека има неограничен век на траење, освен за рудниците кои се амортизираат врз основа на степенот на исцрпеност. Исцрпеноста се евидентира како процес на материјално извлекување, а се користи методот на единица на производство.

Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се преценуваат на секој датум на известување.

д. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности, главно се состои од земјиште, производни објекти со деловни канцеларии и градежен објект - ресторан и кафекуварница кои немаат своја намена, и се чуваат за долгорочно изнајмување и не се користат од страна на Друштвото. Вложувањата во недвижности се водат по фер вредност, односно пазарна, која ги одразува пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат од промените во фер вредноста на вложувањата во недвижности се составен дел на билансот на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и соодветните даночни ефекти. Пазарната вредност се одредува на основа на проценка спроведена од независни проценители кои го користат методот на приходи и моделот на пазарни услови како основни модели на проценки кои се општо прифатени во Европската пракса.

Вложувањата во недвижности се депризнаваат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие трајно ќе бидат повлечени од употреба а идна економска корист не се очекува од нивната продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената вредност на средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е депризнаено.

Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во употребата на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се користи од страна на Друштвото, набавната вредност во последователната евиденција на средството е објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен преносот.

Доколку средство кое се користи од страна на Друштвото се пренесе во вложувања во недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за недвижности, постројки и опрема до датумот кога е направен преносот. Друштвото треба да ја третира секоја разлика на датумот помеѓу сметководствената вредност на недвижностите во согласност со МСС 16 и нивната објективна вредност, на ист начин како и ревалоризацијата во согласност со МСС 16.

ѓ. Средства за истражување и вреднување

Издатоците за истражување и вреднување (географски врзано за концесијата, дозволата или одобрената рударска лиценца) се капитализираат и се признаваат како средство доколку е одлучено од страна на раководството дека рударските активности економски се оправдани и може да се развијат за комерцијално производство.

На крајот на периодот на известување, овие трошоци ги вклучуваат трошоците за стекнување на концесии за детални геолошки истражувања. Сите други издатоци за истражување и вреднување се признаваат како трошок во билансот на успех во моментот на нивното настанување.

Административните и општи трошоци поврзани со истражувањата и вреднувањата се признаваат како трошоци во билансот на успех во моментот на нивното настанување.

е. Финансиски инструменти - иницијално признавање и последователно мерење

Финансиски средства

Иницијално признавање

Според МСС 39, финансиските средства се класифицираат како финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата, заеми и побарувања, инвестиции кои се чуваат до доспевање, финансиски средства расположливи за продажба или деривативи определени како хеџинг инструменти во ефективен хеџинг, соодветно. Друштвото ја утврдува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.

Финансиските средства иницијално се признаваат по објективна вредност плус директно поврзаните трансакциони трошоци, во случај кога вложувањата се вреднуваат по вредност која е различна од објективната вредност преку добивка или загуба. Набавката или продажбата на финансиските средства кои подразбираат испорака на средства во временски период утврден со правна регулатива или пазарна спогодба (редовен начин на набавка) се признаваат на датумот на трансакцијата т.е. датумот на кој Друштвото се обврзува да купи или продаде средство.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат пари и парични средства и краткорочни депозити, побарувања од купувачи и останати побарувања.

Последователни мерења

Последователните мерења на финансиските средства зависат од нивната класификација, како што следи:

Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба

Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба вклучуваат финансиски средства расположливи за тргување и финансиски средства утврдени при иницијалното признавање по објективна вредност преку добивка или загуба. Финансиските средства се класифицирани како расположливи за тргување доколку се набават со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија ги вклучува финансиските инструменти - деривативи кои не ги исполнуваат критериумите за употреба во сметководство на хеџинг како што е дефинирано во МСС 39. Друштвото нема определено финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, кои не котираат на активниот пазар. Овие финансиски средства се сведуваат по амортизирана набавна вредност со користење на метод на ефективна каматна стапка. Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех во моментот кога заемите и побарувањата се анулираат или им се намалува вредноста поради обезвреднување, како и преку процесот на амортизација.

Вложувања кои се чуваат до доспевање

Недеривативните финансиски средства со фиксни или определени плаќања и со фиксен датум на доспевање се класифицираат како вложувања кои се чуваат до доспевање, доколку Друштвото има намера и можност да ги чува до доспевање. По иницијалното мерење, вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со користење на методата на ефективна каматна стапка. Овој метод користи ефективна каматна стапка која прецизно ги дисконтира проценетите идни парични приливи низ очекуваниот век на финансиското средство до нето сметководствената вредност на финансиското средство. Добивките и загубите се евидентираат во билансот на успех во моментот кога вложувањата се анулираат или им се намалува вредноста поради обезвреднување, како и низ процесот на амортизација. Друштвото нема вложувања кои ги чува до доспевање во годините што завршуваат на 31 декември 2016 година и 2015 година.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства кои се определени како расположливи за продажба или не се класифицирани во претходните три категории. По иницијалното мерење, финансиските средства расположливи за продажба се мерат по објективна вредност со евидентирање на нереализираните добивки или загуби евидентирани директно во капиталот се додека вложувањето е анулирано, кога кумулативната добивка или загуба евидентирана во капиталот се признава во билансот на успех, или е утврдено обезвреднување, кога кумулативната загуба евидентирана во капиталот се признава во билансот на успех.

Друштвото нема вложувања расположливи за продажба во годините што завршуваат на 31 декември 2016 година и 2015 година.

Депризнавање

Финансиските средства (или, доколку е соодветно дел од финансиско средство или дел од група на слични финансиски средства) се депризнаваат доколку:

- правото за прием на парични приливи од средството е истечено; или
- Друштвото ги има префрлено своите права за прием на парични приливи во целосен износ без значајно одложување на трето лице преку „аранжмани на посредник” и или (а) Друштвото има префрлено значителен дел од сите ризици и користи од средството, или (б) Друштвото нема префрлено ниту задржано значителен дел од сите ризици и користи од средството, но ја има префрлено контролата на средството.

Намалување на вредноста поради обезвреднување

Друштвото на секој датум на известување утврдува дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети. Финансиското средство или група на финансиски средства се смета за обезвреднето ако, и само ако, постои објективен доказ за намалување на вредноста поради обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои настануваат по иницијалното признавање на средството („настан на загуба”) и тој настан за загуба има влијание на проценетите идни парични приливи на финансиското средство или на група на финансиски средства кои може со сигурност да се проценат. Доказот за обезвреднување може да вклучува индикатори дека должниците или група на должници се соочуваат со значителни финансиски проблеми, неисполнување на обврските за исплата на камата или враќање на главницата, веројатноста дека ќе објават стечај или друга финансиска реорганизација и каде што постојат видливи индикации за мерливо намалување на проценетите идни парични текови, како што се промени во областа на економските услови кои доведуваат до неуспех.

Загуба поради обезвреднување во однос на финансиските средства вреднувани по амортизационен трошок се пресметуваат како разлика помеѓу нивната сметководствена вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични приливи дисконтирана по оригинална ефективна каматна стапка.

Поединечните значителни финансиски средства се тестираат за намалување на вредноста поради обезвреднување поединечно. Останатите финансиски средства се проценуваат заедно во групи кои имаат слични карактеристики во врска со кредитниот ризик.

Сите загуби поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех. Загубата поради обезвреднување може да се анулира доколку може објективно да се поврзе со настанот по признавањето на загубата поради обезвреднување. За финансиските средства кои се вреднуваат по амортизирана набавна вредност, анулирањето се признава во добивката или загубата.

Финансиски обврски

Иницијално признавање

Според МСС 39, финансиските обврски се класифицираат како финансиски обврски по објективна вредност преку добивка или загуба, како заеми и позајмици или како деривативи кои служат како хеџинг инструменти со ефективен хеџинг, соодветно. Друштвото ја определува класификацијата на финансиските обврски при иницијалното признавање. Финансиските обврски иницијално се признаваат по објективна вредност, плус директно поврзаните трошоци на трансакцијата доколку се класифицираат како заеми и позајмици.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски спрема добавувачите и други обврски.

Последователно мерење

Мерењето на финансиските обврски зависи од нивната класификација како што следи:

Финансиски обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба

Финансиските обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба вклучуваат финансиски обврски расположливи за тргување и финансиски обврски одредени по објективна вредност преку добивка или загуба при иницијалното признавање.

Финансиските обврски се класифицираат како расположливи за тргување доколку се набавени со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија вклучува деривативни финансиски инструменти кои не ги исполнуваат сметководствените услови за хеџинг определени според МСС 39. Добивките и загубите од обврските кои се чуваат за тргување се признаваат во билансот на успех.

Друштвото нема одредено финансиски обврски по објективна вредност преку добивка или загуба.

Заеми и позајмици

По иницијалното признавање, каматоносните заеми и позајмици последователно се мерат низ процесот на нивна амортизација со користење на метод на ефективна каматна стапка. Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех кога обврските се анулираат, како и низ процесот на нивна амортизација.

Де-признавање

Финансиската обврска се де-признава кога задолжението за обврската е подмирено, поништено или престанува да важи.

Кога постоечка финансиска обврска е заменета со друга од ист заемодавател по значително поразлични услови, или пак условите на постоечката обврска значително се променети, таква размена или измена се третира како де-признавање на оригиналната обврска и признавање на новата обврска, а разликата на соодветните сметководствени износи се признава во билансот на успех.

Нетирање на финансиските инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се нетираат и нето износот е презентираан во консолидираниот извештајот за финансиската состојба, ако и само ако, постои применливо законско право за нетирање на евидентирани износи и постои намера да се порамни на нето основа, или да се признаат средствата или да се порамнат обврските истовремено.

ж. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени. Цената на чинење на готовите производи и производството во тек вклучува сировини, директна работна сила, останати директни трошоци и поврзани производствени режиски трошоци, исклучувајќи ги продажните и административните трошоци. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за предвидените трошоци за довршување и предвидените трошоци за да се изврши продажбата. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање во употреба.

з. Пери и парични средства

Парите и паричните средства вклучуваат готовина во благајна, парични средства во банки и депозити со рок на доспевање до три месеци или помалку.

с. Акционерски капитал

Обични акции се класифицирани во капитал.

и. Даноци

Данок на добивка

Данокот на добивка за периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава со добивката или загубата, освен за делот кој се однесува на ставки прикажани во останати сеопфатни приходи или директно во капиталот. Во тој случај, данокот се признава во останати сеопфатни приходи или директно во капиталот, соодветно.

Тековен Данок на добивка

Во 2014, беше донесен нов даночен режим според кој основницата за пресметка на данок на добивка беше променет од принцип на пресметка врз основа на распределениот дел на добивката во принцип на пресметка врз основа на добивка пред оданочување. Новиот закон за корпоративна добивка беше усвоен и влезе на сила на 2 август 2014. Законот е применлив од 1 јануари 2015 за добивката од 2014. Тековниот данок на добивка е пресметан врз основа на даночните закони усвоени пред или по датумот на извештајот за финансиската состојба, во земјите каде што Друштвото и неговите подружници работат и генерираат оданочлив приход. Раководството периодично ги проценува заземените позиции во однос на даночни поврати, земајќи ги предвид деловите од даночната регулатива кои што се подложни на толкување. Како резултат на истите, каде што е соодветно, се утврдуваат резервации врз основа на износите кои се очекуваат да бидат платени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2014 (според новиот закон за корпоративна добивка, на сила од 2 август 2014), одложениот данок на добивка се признава на привремените разлики кои произлегуваат помеѓу даночната основница на средствата и обврските и нивните нето сегашни вредности во консолидираните финансиски извештаи. Меѓутоа, обврските за одложениот данок на добивка не се признаени ако произлегуваат од иницијалното признавање на гудвил; одложен данок на добивка сметководствено не се прикажува, доколку произлегуваат од иницијално признавање на средство или обврска во трансакција надвор од бизнис комбинација која во времето на трансакцијата не влијае ниту на сметководствената, ниту на оданочливата добивка или загуба.

Одложениот данок на добивка се утврдува користејќи даночни стапки (и закони) кои што биле донесени до, или последователно донесени по датумот на издавање на извештајот за финансиска состојба и се очекува да се употребат кога поврзаното средство или обврска на одложен данок на добивка ќе се подмири.

Одложени даночни средства се признаваат само до нивото до кое е веројатно дека идни даночни добивки ќе бидат расположливи, во однос на кои, привремените разлики ќе може да бидат искористени. Одложените даночни средства и обврски се нетираат кога за тоа има правно применливо право за нетирање на тековни даночни средства во однос на тековни даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данок на добивка спрема ист даночен регулатор за истиот даночен ентитет или различни даночни ентитети каде има интенција да се подмират салдата на нето основа.

ј. Користи за вработените

Пензии

Друштвото, во нормалниот тек на работењето, врши уплата на придонесите на вработените за пензии, здравство, вработување и персонален данок на доход кои се пресметани со примена на законските стапки кои се важечки во земјата во текот на годината на бруто платите. Друштвото ги врши овие уплати во владините здравствени и пензиски фондови. Трошокот за овие уплати се прикажува во билансот на успех во истиот период во кој е прикажан и поврзаниот трошок за платите.

Друштвото не работи според било каква друга пензиска шема или план за надоместоци од пензионирање и поради тоа нема никакви дополнителни обврски по овие основи.

Надоместоци за престанок на работен однос и надоместоци од пензии

Надоместоците за престанок на работен однос на вработениот ќе престане пред нормалниот рок за пензионирање или кога вработениот ќе прифати доброволно да замине во замена за овој надоместок. Друштвото признава надоместок за престанок на работен однос во случај кога има одлука за престанок на работниот однос на одредени вработени без можност за повлекување на одлуката или кога постои доброволно пријавување од вработените за престанок на нивниот работен однос.

Според потпишаниот колективен договор, Друштвото е обврзано да исплати отпремнини во износ кој е еднаков на шест просечни републички плати и помеѓу една и три просечни републички плати да бидат исплатени како јубилејни награди. Бројот на просечните републички плати за јубилејните награди одговара на вкупниот број на години на служба од страна на вработените како што е презентирано во табелата подолу:

Вкупно број на години служба	Број на плати
10	1
20	3
30	3
35 (жени)	3
40 (мажи)	3

Дефинираните користи се пресметуваат годишно од страна на независни актуари со примена на кредитната метода за проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинирани користи се одредува со дисконтирање на претпоставените идни парични одливи со употреба на дисконтна стапка на Народна Банка на Република Македонија во отсуство на пазар на висококвалитетни корпоративни обврзници или државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани обврски за пензионирање.

Надоместоци за стипендии на деца на вработени

Почнувајќи од 31 декември 2009 година, во актуарската пресметка е вклучена и пресметката на надоместоците за стипендии кои ги обезбедува Друштвото на децата на вработените кои се на редовни додипломски и последипломски студии, како и на децата на починатите вработени додека се средношколци.

Дополнителни користи при пензионирање

Почнувајќи од 31 декември 2013 година, актуарската пресметка беше дополнета со пресметка на сегашната вредност на идните користи за ново воведената долгорочна корист за одредена категорија на вработени - дополнителни користи при пензионирање. Пресметката е направена врз основа на просечни параметри на споменатата популација и вкупно очекуваниот износ за исплата, доставен од страна на Друштвото.

Актуарските добивки и загуби кои произлегуваат како резултат на искусни проценки и промени во актуарските претпоставки се признаваат како приходи или трошоци во периодот кога истите настанале.

к. Резервации

Резервирањата се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската; и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервациите на Друштвото се состојат од резервации за отпремнини, јубилејни награди, стипендии и ревитализација на рудниците. Резервациите не се признаваат за идни оперативни загуби.

Онаму каде што постојат голем број на слични обврски, веројатноста дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмират обврските, се одредува со земање во предвид на класата на обврските како една целина. Резервации се признаваат дури и кога веројатноста дека одлив на средства ќе биде потребно е многу мала, а се однесува на било која ставка вклучена во истата класа на обврски.

Резервациите се вреднуваат по сегашната вредност на очекуваните издатоци кои се потребни да настанат со цел да се подмири обврската со употреба на pre-tax стапка која ги отсликува тековно пазарните проценки на временската вредност на парите и поврзаните специфични ризици на дадените обврски. Зголемувањето на резервациите како резултат на временските растојанија се признаваат како трошоци по камати.

л. Признавање на приходите

Приходите се признаваат до степенот до кој е веројатно дека Друштвото ќе има прилив на идни економски користи и тие користи можат веродостојно да се измерат. Приходот се вреднува според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги намален за одобрените дисконти, рабати и данокот на додадена вредност. Следниве специфични критериуми исто така треба да бидат задоволени пред приходот да биде признат:

Продажба на стоки

Приходите се признаваат кога значајниот ризик од доделување на сопственоста на стоките ќе се пренесе на купувачот.

Давање на услуги

Надоместоци од обезбедени услуги се признаваат за периодот во кој услугите се дадени и прифатени од купувачот.

Приходи од камати

Каматите по депозити се пресметуваат по истекување на орочувањето на истите.

Приходи од закупнина

Приходи од закупнина се однесуваат на приходите остварени од оперативен наем од вложувањата во недвижности и се признаваат на праволиниска основа во текот на целиот период на наемот.

љ. Наеми

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицира како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативниот наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавателот) се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

м. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивидендите на акционерите на Друштвото се признава како обврска во финансиските извештаи во периодот во кој се одобрени дивидендите од страна на акционерите на Друштвото.

н. Настаните после датумот на известување

Настаните после датумот на известување, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои на датумот на известување, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известување имаат третман на некорективни настани.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки кои се однесуваат на иднината. Резултирачките сметководствени проценки, по дефиниција многу ретко се идентични со актуелните резултати. Проценките и претпоставките кои влијаат значително на предизвикување материјални корекции до сегашните вредности на средствата и обврските во рамките на идната финасиска година се презентирани подолу.

Резервација за ревитализација на рудниците

Друштвата што вршат експлоатација на минерални сировини од рудниците потребно е истите на крајот од нивниот век на експлоатација да ги вратат во првобитна состојба, односно во онаква какви што биле на почетокот пред да бидат експлоатирани, што е во согласност со законската регулатива односно со Законот за екологија применлив во земјата во која друштвата работат (да се врати земјиштето во првобитна состојба после три години откако ќе се затвори рудникот и откако ќе заврши неговата експлоатација), и тоа до ниво кое е во законските рамки и до ниво кое е во согласност со политиката и праксата која се води за заштита на животната средина.

Резервацијата за ревитализација на рудниците ја одразува сегашната вредност на очекуваните идни трошоци за рекултивизација кои се очекува да настанат за оние делови од рудниците кои биле експлоатирани со датумот на известување. Резервацијата претставува сегашна вредност на очекувани идни одливи на пари кои се очекува дека ќе настанат за ревитализација на рудниците. Ова вклучува и одредување на вредноста на основа на проектот за ревитализација, дисконтните стапки и очекувани инфлациски стапки. Резервациите се преценуваат на секој известувачки датум и се корегира со цел да ја одрази сегашната вредност на идните трошоци потребни за да се исполни обврската.

Сегашната вредност на очекуваните трошоци за реставрирање (тоа е оригиналната проценка како и промените во сметководствениите проценки) се признава во извештајот за сеопфатна добивка освен ако не се поврзани со основните средства кои се наоѓаат и се поврзани со рудниците, при нивното првично признавање во кој случај, трошоците се капитализираат и амортизираат во текот на нивниот век на употреба.

Секоја промена во нето сегашната вредност на исправката за ревитализација на рудниците во текот на временското растојание се признава како финасиски трошоци во извештајот за сеопфатна добивка.

Користи за вработените

Сегашната вредност на обврската за пензионирање зависи од голем број на фактори кои се одредуваат на годишна основа со употреба на голем број на претпоставки. Употребените претпоставки во одредувањето на нето ефектот (трошок или приход) за пензионирање вклучува дисконтни стапки. Било какви промени во овие претпоставки ќе се одразат на сегашната вредност на обврската за пензионирање и другите бенефици за вработените.

Друштвото користи претпоставена годишна дисконтна стапка. Тоа е каматна стапка која би требало да се употребува со цел да ја одрази сегашната вредност на претпоставените идни парични одливи кои се очекува да настанат со цел да се подмират обврските за дефинираните користи. Во одредувањето на соодветна дисконтна стапка, Друштвото ја употребува дисконтна стапка на Народна Банка на Република Македонија во отсуство на пазар на висококвалитетни корпоративни обврзници или државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани обврски за пензионирање.

Останатите клучни претпоставки за пресметка на обврската за пензионирање во еден дел се засниваат на тековните пазарни услови.

Објективна вредност

Номиналната вредност намалена за проценетите загуби поради оштетување на средствата и обврските со рок на доспевање помалку од една година е приближна на нивната објективна вредност.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики на Групацијата се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСФИ.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Основните финансиски обврски на Друштвото ги сочинуваат обврски спрема добавувачите и останати обврски. Друштвото располага со разновидни финансиски средства како што се: побарувања од купувачите, пари и парични средства и краткорочни заеми и депозити кои произлегуваат директно од работењето на Друштвото.

Друштвото во своето работење се изложени на повеќе финансиски ризици. Главните ризици се: ризик на ликвидност, девизен ризик и кредитен ризик. Управувањето со секој од овие ризици се одвива во согласност со политиките одобрени од Одборот на директори кој воедно е и одговорен за ревидирање на истите.

а) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени, и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Најголемиот дел од приходите на Друштвото се остварени на домашен паза во македонски денари, а преостанатиот дел на странски пазар во ЕУР.

Најголемиот дел од трошоците на Друштвото се остварени од набавки на домашниот и странскиот пазар.

Раководството верува дека ги презема сите неопходни мерки за поддршка на одржливост и раст на бизнисот на компанијата во сегашните околности. Сепак, идните флукутации на пазарот не може да се предвидат со точност и прецизност.

б) Каматен ризик

Приходите и оперативните парични текови на Друштвото се во голема мера независни од промената на пазарните каматни стапки.

Промена на каматните стапки и каматните маргини можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Промените на пазарните каматни стапки влијаат на приходите од камати на орочени депозити во банки. На 31 декември 2016 година, Друштвото има орочени депозити во банките во износ од 839.320 илјади денари (2015: 777.555 илјади денари).

в) Девизен ризик

Изложеноста на Друштвото на девизен ризик е минимална со оглед на факот дека најголемиот дел од договорите поврзани со меѓународните трансакции (продажбите и набавките) се номинирани во ЕУРО, чијшто курс беше стабилен во текот на целата 2016 година. Исто така, договорите за продажба на домашниот пазар се номинирани во ЕУРО.

За потребите на анализа на чувствителност од девизниот ризик, Раководството користи претпоставка од 1% зголемување на девизниот курс на ЕУР, што се смета за разумно со оглед на стабилната домашна валута во однос на ЕУР во текот на изминатите години. На 31 декември 2016 година, доколку ЕУР би било 1% (2015: 1%) послабо или посилено во споредба со МКД, добивката после оданочување во нето билансот би била 729 илјади денари (2015: 765 илјади денари) повисока или пониска, соодветно.

г) Ризик на ликвидност

Управувањето со ризикот на ликвидност подразбира располагање со доволни количества на готовина, како и можност за финансирање преку користење на договорни кредитни аранжмани.

д) Кредитен ризик

Друштвото немаат значајна концентрација на кредитен ризик. Друштвото имаат воспоставено таква политика која што предвидува продажба на своите производи на клиенти со соодветна кредитна историја. Исто така, Друштвото има воспоставено таква политика која предвидува лимитирање на износот на кредитна изложеност на поединечните клиенти. Посебно, за да се намали овој ризик Друштвото бара обезбедувања како што се: банкарски гаранции и депозити.

Во врска со кредитниот ризик којшто произлегува од другите финансиски средства на Друштвото, кои се состојат од пари и парични средства, и краткорочни побарувања за позајмица, максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик поради неплаќање на договорната страна е еднаква на сметководствената вредност на овие инструменти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2016	41.393.558	-	-	-	-	41.393.558
Зголемување	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2016	41.393.558	-	-	-	-	41.393.558
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2016	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2016	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016	19.352.408	-	-	-	-	19.352.408
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016	19.352.408	-	-	-	-	19.352.408
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015	44.658.541	-	-	-	-	44.658.541
Зголемување	3.346.100	-	-	-	-	3.346.100
Намалување	(6.611.083)	-	-	-	-	(6.611.083)
Салдо на 31 Декември 2015	41.393.558	-	-	-	-	41.393.558
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2015	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2015	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	19.352.408	-	-	-	-	19.352.408
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015	22.617.391	-	-	-	-	22.617.391

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестици во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016	906.999.869	2.399.735.724	4.374.206.649	144.642.751	7.825.584.993
Зголемување	22.965.092	14.385.050	47.422.180	176.203.284	260.975.606
Намалување		-	(9.991.358)	(84.740.683)	(94.732.041)
Салдо на 31 Декември 2016	929.964.961	2.414.120.774	4.411.637.471	236.105.352	7.991.828.558
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016	87.784.620	2.034.355.142	3.528.508.272	-	5.650.648.034
Амортизација	11.473.832	11.377.975	148.848.014	-	171.699.821
Намалување	-	-	(9.952.550)	-	(9.952.550)
Салдо на 31 Декември 2016	99.258.452	2.045.733.117	3.667.403.736	-	5.812.395.305
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016	830.706.509	368.387.657	744.233.735	236.105.352	2.179.433.253
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016	819.215.249	365.380.582	845.698.377	144.642.751	2.174.936.959
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015	879.024.992	2.352.872.414	4.704.416.919	229.317.021	8.165.631.346
Зголемување	27.974.877	46.863.310	325.389.832	151.801.775	552.029.794
Намалување	-	-	(655.600.102)	(236.476.045)	(892.076.147)
Салдо на 31 Декември 2015	906.999.869	2.399.735.724	4.374.206.649	144.642.751	7.825.584.993
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015	76.184.660	2.021.513.669	3.794.703.137	-	5.892.401.466
Амортизација	11.599.960	12.841.473	171.752.750	-	196.194.183
Намалување	-	-	(437.947.615)	-	(437.947.615)
Салдо на 31 Декември 2015	87.784.620	2.034.355.142	3.528.508.272	-	5.650.648.034
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	819.215.249	365.380.582	845.698.377	144.642.751	2.174.936.959
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015	802.840.332	331.358.745	909.713.782	229.317.021	2.273.229.880

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2015	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќе- годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2014	-	-	-	-	-	-
Зголемување како резултат на набавки	-	-	-	-	-	-
Намалување како резултат на продажби	-	-	-	-	-	-
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредноста на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Трошоци на амортизација на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2015	-	-	-	-	-	-
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства 2015	-	-	-	-	-	-
2014						
Состојба на 1 Јануари 2013	-	-	-	-	-	-
Зголемување како резултат на набавки	-	-	-	-	-	-
Намалување како резултат на продажби	-	-	-	-	-	-
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредноста на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Трошоци на амортизација на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2013	-	-	-	-	-	-
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства	-	-	-	-	-	-

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници	-	-
Вкупно:	-	-

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	168.643.101	242.135.330
Побарувања од купувачи во странство	162.572.786	144.058.203
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	1.050.557	1.235.418
Вредносно усогласување на побарувања	(1.050.557)	(1.235.418)
Вкупно:	331.215.887	386.193.533

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	174.485.129	45.622.071
Парични средства во денарска благајна	17.068	4.617
Девизна сметка	689.493.020	752.808.063
Девизна благајна		
Вкупно:	863.995.217	860.323.499

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		01.01.2016	%	зголем.	намал.	31.12.2016	%
Обични акции	Физички лица	90.263.305	5,16	-	-	90.263.305	5,16
	Правни лица	1.657.466.444	94,84	-	-	1.657.466.444	94,84
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	ФПИО	-	-	-	-	-	-
Вкупно		1.747.729.749	100	-	-	1.747.729.749	100

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		01.01.2015	%	зголем.	намал.	31.12.2015	%
Обични акции	Физички лица	90.263.305	5,16	-	-	90.263.305	5,16
	Правни лица	1.657.466.444	94,84	-	-	1.657.466.444	94,84
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	ФПИО	-	-	-	-	-	-
Вкупно		1.747.729.749	100	-	-	1.747.729.749	100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:	
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски кон добавувачи	-	-
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми	-	-
Обврски по основ на кредити	-	-
Обврски по основ на заеми	-	-
Останати долгорочни обврски:	-	-
Вкупно:	-	-

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	184.270.622	191.495.466
Добавувачи во странство	75.546.799	88.776.828
Добавувачи за нефактурирани стоки	39.569.126	38.428.822
Вкупно:	299.386.547	318.701.116

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Краткорочни кредити во земјата	-	-
Краткорочни кредити во странство	-	-
Вкупно:	-	-

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	3.096.788.626	2.844.640.088
Приходи од продажба во странство	1.100.705.193	1.127.818.268
Вкупно:	4.197.493.819	3.972.458.356

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	16.987.218	15.999.631
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	-
Приходи од државни поддршки	-	-
Вкупно:	16.987.218	15.999.631

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	137.906.098	133.184.801
Трошоци за саеми		
Наемнина	5.779.603	5.311.527
Дневници за службени патувања и патни трошоци	5.288.968	5.258.417
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	-	-
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	1.850.850	-
Премии за осигурување	5.777.066	6.476.668
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2.554.221	3.871.093
Трошоци за ревизија	1.070.604	1.249.797
Трошоци за останати интелектуални услуги	15.793.517	10.646.919
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	-	853.016
Загуби од отуѓување на нетековни средства	38.808	2.402.487
Останати расходи	18.612.113	11.254.708
Вкупно останати оперативни расходи	194.671.848	180.509.433

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	124.532.910	144.296.171
Обврски по основ на купопродажни односи	65.361.250	60.085.586
Приходи од продажба на готови производи	334.457.275	347.545.387
Приходи од продажба на стоки	303.288.108	455.344.086

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

